



СЛУЖ

НА ФЕДЕРАТИВНА НАР

„СЛУЖБЕН ЛИСТ НА ФНРЈ“ излегува по потреба во српско, хрватско, словенечко и македонско издание. — Огласи по тарифата. — Жиро сметка при Народната банка на ФНРЈ за претплата и одделни изданија број 101-11, за огласи 101-11 1-30 1-931.

Среда, 23 Јули 1958

БЕЛГРАД

БРОЈ 29

ГОД. XIV

Цена на овој број е 80.— дин. — Претплата за 1958 година изнесува 1700.— дин., а за странство 2500.— динари. — Редакција: Улица Краљевикова Марка бр. 9. — Телефон: Редакција 28-838, Администрација 26-278. Продажно одделение 22-619. Тел. централа 28-019.

360.

Врз основа на членот 43 од Уставниот закон за основите на општественото и политичкото устројство на Федеративна Народна Република Југославија и за сојузните органи на власта,

Сојузната народна скупштина, на заедничката седница на Сојузниот собор и на Соборот на производителите од 26 јуни 1958 година, донесе

ОДЛУКА

ЗА ИЗМЕНИ И ДОПОЛНЕНИЈА НА ПРАВИЛНИКОТ ЗА РАБОТА НА СОЈУЗНАТА НАРОДНА СКУПШТИНА

I

Во Правилникот за работа на Сојузната народна скупштина се вршат следните измени и дополненија:

1. Во членот 1, во првиот став, во вториот ред, по зборот „права“ се додаваат зборовите „и должности“.

Вториот и третиот став стануваат член 1а.

2. Во членот 3 се додава трети став кој гласи: „Претседателот на Скупштината може, ако тоа го бара особена потреба, и за време на скупштинскиот одмор да свика седници на одделни одбори и комисии на Скупштината и домовите, како и посебни и заеднички седници на домовите.“

3. Во членот 8 се брише првиот став.

На крајот на досегашниот втори став се става запирка и се додаваат зборовите „освен гласањето за изборот кога тоа се врши тајно“.

4. Во членот 9 се додава трети став кој гласи: „Во случај на спреченост на секретарот, на претседателот во раководењето со седниците му помага пратеник кого што ќе го определи претседателот.“

5. Во членот 14, во првиот став, по точката 4) се внесува нова точка 5) која гласи:

„5) ги избира и разрешува судиите и повремениите судии на Врховниот стопански суд;“.

Точките 5) до 10) стануваат точки 6) до 11).

Во досегашната точка 9) која станува точка 10) на крајот наместо точката и запирка се става запирка и се додаваат зборовите „доколку со правилникот за работа тоа не е ставено во надлежност на домовите“.

6. Во членот 15, третиот став се менува и гласи:

„Домовите можат да одлучат да претресат на заедничка седница одделни законски предлози и други прашања од општо значење во чие решавање учествуваат обата дома, извештаите што ги поднесува Сојузниот извршен совет по своја иницијатива или на барање од Скупштината, извештаите на коморите и други организации и установи, мо гласањето по законските предлози се врши на седница на секој дом одвоено.“

7. По членот 15 се додава нов член 15а кој гласи:

„Член 15а

Ако на барање од еден дом извештајот на Сојузниот извршен совет треба да биде поднесен само во домот што барал поднесување на извештајот, извештајот ќе биде поднесен на заедничка седница на домовите ако тоа го бара другиот дом.“

8. Членот 16 се менува и гласи:

„На дневниот ред на заедничка седница на домовите може под условот од членот 15 став 2 на овој правилник за работа да се стави и претрес на одделни прашања од општо политичко значење. Ваквиот претрес се завршува без усвојување определена одлука, а може да се заврши и со заклучок да му се препорача на Сојузниот извршен совет да подготви предлог на закон или на друга одлука кои ќе им ги поднесе на домовите на Скупштината, или во својата надлежност да донесе потребни одлуки односно да преземе соодветни мерки.“

9. Во членот 23, четвртиот став се менува и гласи:

„Претседателот е должен да им го стави на располагање на пратениците пред почетокот на седницата списокот на сите предмети што најдоцна на 24 часа пред закажаната седница се предложени за дневниот ред на заедничката седница. Во списокот предлозите се наведуваат по оној ред по кој ѝ се доставени на Скупштината.“

10. Во членот 54, во првиот став првата реченица се менува и гласи: „За поднесениот амандман имаат право да се изјаснат подносителот на предлогот и известителот на одборот односно комисијата.“

11. Насловот на главата V се менува и гласи:

„V

ИЗБОРИ НА ИЗВРШНИТЕ ОРГАНИ НА СОЈУЗНАТА НАРОДНА СКУПШТИНА, НА СОЈУЗНИОТ ВРХОВЕН СУД И НА ВРХОВНИОТ СТОПАНСКИ СУД“

12. Во членот 79, првиот став се менува и гласи:

„Избраниот Претседател на Републиката дава пред Скупштината свечена изјава.“

Во вториот став во првиот ред место „Заклетвата“ се ставаат зборовите „Свечената изјава“.

Во третиот став во вториот ред место зборот „заклетва“ се ставаат зборовите „свечена изјава“.

13. Во поднасловот над членот 88 се додава на крајот „и на Врховниот стопански суд“.

14. Во членот 88, во вториот ред зад зборот „суд“ се додаваат зборовите „како и претседател, судии и повремени судии на Врховниот стопански суд“.

15. По членот 88 се додава нов член 88а кој гласи:

„Член 88а

На предлог од Одборот за избори или од Сојузниот извршен совет Скупштината претходно го утврдува бројот на судиите на Сојузниот врховен суд, како и бројот на судиите и повремениите судии на Врховниот стопански суд.“

16. Во членот 89 првиот и вториот став се менуваат и гласат:

„Предлозите за избирање или разрешување претседател и судии на Сојузниот врховен суд како и претседател, судии и повремени судии на Врховниот стопански суд се доставуваат преку претседателот на Скупштината до Одборот за избори кој на Скупштината ѝ поднесува свој извештај.“

Избирањето на претседател и судии на Сојузниот врховен суд како и на претседател и судии на Врховниот стопански суд се врши врз основа на поединечни предлози. Избирањето на повремени судии на Врховниот стопански суд се врши според списокот во целина.

17. Во членот 90, во вториот став во четвртиот ред зад зборот „работа“ се брише целиот текст и се додаваат зборовите „на Сојузниот извршен совет и на другите државни органи, самоуправни установи или стопански организации“.

18. Поднасловот над членот 92 се менува и гласи:

„2. Одговори на пратеничките прашања“.

19. Членот 92 се менува и гласи:

„Ако пратеникот барал на неговото прашање што им го поставил на Сојузниот извршен совет, на државен секретар или на секретар во Сојузниот извршен совет да му се одговори на заедничка седница на домовите одговорот ќе се даде на заедничка седница ако Скупштината одлучи за тоа.“

Скупштината на заедничката седница на домовите може и по предлог од Сојузниот извршен совет да одлучи одговорот да се даде на заедничка седница на домовите.

20. Членот 93 се менува и гласи:

„По добиениот одговор пратеникот може да бара разјаснувања и да постави дополнителни прашања во поглед на одговорот. Ова излагање не може да трае подолго од пет минути.“

По излагањето на пратеникот по повод на добиениот одговор се преминува на дневниот ред.

21. Чл. 94, 95 и 96 се бришат.

22. Во членот 97, во првиот став по зборовите „Административен одбор“ се додаваат во нов ред зборовите „Одбор за претставки и жалби“.

23. Членот 98 се менува и гласи:

„Со одлуката за дополнење на овој правилник за работа Скупштината може на заедничка седница на домовите да основува и други постојани одбори и комисии и да го определи нивниот состав, делокруг и овластувања.“

Со посебна одлука Скупштината може да основе и повремени одбори и комисии за проучување на определени прашања и за подготвување на акти што спаѓаат во делокругот на заедничката седница на домовите или се во надлежност на обата дома. Со одлуката за основување се определува составот, делокругот и овластувањата на одборите и комисиите.

24. По членот 98 се додава член 98а кој гласи:

„Член 98а

По предлог од Сојузниот извршен совет, Сојузната народна скупштина може да формира заеднички комисии составени од членови на Сојузниот собор и на Соборот на производителите и од членови на Сојузниот извршен совет, и по потреба од редот на други граѓани, за проучување одделни прашања и за подготвување на нацрт на закон или на друг акт од делокругот на Сојузната народна скупштина.

Во текот на својата работа заедничките комисии на заедничка седница на домовите поднесуваат извештај за својата работа.

Нацртите на закони и на други скупштински акти заедничките комисии му ги поднесуваат на Сојузниот извршен совет.

25. Во членот 99 првиот став се менува и гласи:

„Административниот одбор врши тримесечно преглед на извршувањето на претметката на расходи и приходите на Скупштината и за тоа ѝ поднесува извештај на Скупштината, ѝ предлага на Скупштината прописи за наградите и надоместите на пратениците на Сојузната народна скупштина и се грижи за нивното извршување, донесува правилник за уредување на администрацијата на Скупштината, ја утврдува систематизацијата на работните места во администрацијата на Скупшти-

ната и врши други работи предвидени со правилниците за работа и со други прописи.“

26. По членот 99 се додаваат нови членови кои гласат:

„Член 99а

Одборот за претставки и жалби ги проучува и ги претресува претставките и жалбите што на Скупштината ѝ ги испраќаат граѓани, организации и установи.

Одборот за претставки и жалби се состои од 9 членови.

Член 99б

Претставките и жалбите ѝ се испраќаат на Сојузната народна скупштина преку претседателот на Скупштината.

Член 99в

Претставките и жалбите се поднесуваат писмено и мораат да бидат снабдени со потписи на лица односно претставници на установите и организациите што ги поднесуваат.

Одборот може да бара потписите на претставките и жалбите да бидат заверени од околинскиот суд или од органот на народниот одбор на општината надлежен за заверување.

За претставките и жалбите како и за заверувањето на потписите не се плаќа такса.

Член 99г

Претседателот на Сојузната народна скупштина сите претставки и жалби му ги упатува на Одборот за претставки и жалби.

Списокот на примените претставки и жалби им се доставува на членовите на едниот и на другиот дом. Претседателот на домот на почетокот на седницата при давањето на соопштение ја накратко го известува домот за поднесените претставки и жалби.

Член 99д

Во Одборот претставките и жалбите се заведуваат во посебна книга, и тоа по редот по кој се примени.

Секој пратеник има право да ја прегледа оваа книга и да се запознае со содржината на одделна претставка и жалба.

Член 99е

Претставките и жалбите што се однесуваат на некаков предлог на закон или на друг акт што се претресува во друг одбор, Одборот за претставки и жалби му ги упатува на тој одбор.

Ако претставката или жалбата спаѓа во надлежност на судот, на орган на управата или на некој друг државен орган, или во делокруг на самостојна установа и организација, Одборот ќе му ја упати на органот, установата или организацијата надлежна за решавање.

Во случаите од претходните ставови Одборот ќе го известува подносителот на претставката односно на жалбата на кого му е упатена неговата претставка односно жалба.

Член 99е

Одборот ќе решава за самата работа што е предмет на претставката односно жалбата само ако подносителот ги употребил сите правни средства за решение на работата.

Ако Одборот смета дека барањето на подносителот на претставката односно жалбата оправдано, ќе му поднесе предлог за решение на домот во чиј делокруг спаѓа односното прашање. Ако се работи за прашање што спаѓа во делокругот на обата дома, Одборот ќе му поднесе предлог и на едниот и на другиот дом.

Предлогот за решение може да се однесува на решавање на работата што не може да се реши врз основа на важечките прописи.

По повод на предлогот од Одборот домот може да го овласти Одборот самиот да реши одделна претставка односно жалба. Ако работата што е

предмет на претставката односно жалбата спаѓа во надлежност на обата дома, потребно е овластување од обата дома.

Ако Одборот најде дека барањето на подносителот на претставката односно на жалбата не може да се уважи, ќе го извести за тоа подносителот на претставката односно на жалбата.

Член 99ж

Одборот е должен секои шест месеци да ја поднесува на Скупштината извештај за својата работа на претставките и жалбите.

Извештајот ќе се умножи и ќе им се раздели на пратениците.

27. Во членот 100, во првиот став во третиот ред зад зборот „суд“ се додаваат зборовите „и судии и повремени судии на Врховниот стопански суд“.

28. Во членот 105 вториот и третиот став се менуваат и гласат:

„Претседателот на Скупштината, член на Сојузниот извршен совет, државен секретар, секретар во Сојузниот извршен совет и државен потсекретар не можат да бидат членови на постојан одбор и на постојана комисија на Скупштината.

Секој пратеник има право да присуствува на седниците на одборите и комисиите и да зборува за прашањето што е на дневен ред.“

29. Во членот 106 се додаваат втори и трети став кои гласат:

„Претседателот, потпретседателот и секретарот на одбор и комисија се избираат за целиот период на свикнувањето на Скупштината.

Првата седница на одборите и комисиите по изборот на нивните членови ја свикнува претседателот на Скупштината.“

Досегашниот втори став станува четврти став. Се додава петти став кој гласи:

„Одборите и комисиите на Скупштината работат без присуство на јавноста.“

30. Во членот 107, во првиот став во третиот и четвртиот ред и во вториот став во вториот и третиот ред, место зборовите „Надворешнополитичкиот одбор“ се ставаат зборовите „Одборот за надворешни работи“.

31. Во членот 109, по четвртиот став се додава нов став кој гласи:

„Ако настане спор меѓу пратеник и претседателот во поглед на внесувањето на исправки во стенографските белешки, пратеникот и претседателот можат да ја изнесат работата пред Скупштината и да бараат нејзина одлука.“

Петтиот и шестиот став стануваат ставови шести и седми.

32. Во членот 113 вториот став се брише.

33. Во членот 114, во третиот ред по зборот „домовите“ се става точка а останатиот текст се брише.

34. Во членот 119, во првиот став во вториот и третиот ред, место зборовите „соодветни службеници“ се ставаат зборовите „службеници и работници“.

Третиот став се брише.

35. Членот 120 се менува и гласи:

„Службениците и работниците во администрацијата на Скупштината ги назначува и решенија за нивните работни односи донесува претседателот на Скупштината. За донесување на овие решенија тој може да го овласти секретарот на Скупштината, а во поглед на службениците од трета и четврта група како и на работниците, освен висококвалификуваните, началникот на администрацијата.“

36. Во членот 121 првиот став се брише.

Во вториот став, во првиот ред место „Претседателот“ се става „Секретарот“, а во петтиот ред место „секретарот“ се става „началникот на администрацијата“.

Третиот став се брише.

II

Се овластуваат законодавните одбори на Сојузниот собор и на Соборот на производителите да го

утврдат пречистениот текст на овој правилник за работа.

III

Оваа одлука влегува во сила кога ќе ја прифати Скупштината.

Сојузна народна скупштина

СНС (А) 24

28 јуни 1958 година

Белград

Претседател
на Сојузната народна скупштина,
Петар Стамболиќ, с. р.

561.

Врз основа на членот 43 од Уставниот закон за основите на општественото и политичкото устројство на Федеративна Народна Република Југославија и за сојузните органи на власта,

Сојузната народна скупштина, на седницата на Сојузниот собор од 26 јуни 1958 година, донесе

ОДЛУКА

ЗА ИЗМЕНИ И ДОПОЛНЕНИЈА НА ПРАВИЛНИКОТ ЗА РАБОТА НА СОЈУЗНИОТ СОБОР НА СОЈУЗНАТА НАРОДНА СКУПШТИНА

I

Во Правилникот за работа на Сојузниот собор на Сојузната народна скупштина се вршат следните измени и дополненија:

1. Чл. 9 до 12 се менуваат и гласат:

„Член 9

По одлуката на Домот за верификацијата на мандатите претседавачот ќе ги повика сите пратеници на кои им е верифициран мандатот да дадат усно свечена изјава.

Свечената изјава гласи:

„Свечено изјавувам дека должностите на сојузен народен пратеник совесно и предано ќе ги вршам, дека ќе се придржувам за Уставот и законите и дека сите свои сили ќе ги заложувам за натамошната изградба на социјализмот, за чување независноста и за процут на Федеративна Народна Република Југославија.“

По дадената свечена изјава пратениците го потпишуваат нејзиниот текст.

Член 10

По верификацијата на мандатите и давањето на свечената изјава пратениците стапуваат во сите свои права и должности.

Член 11

Пратеникот на кој му е верифициран мандатот а не бил присутен при давањето на свечената изјава, ќе ја даде свечената изјава и ќе го потпише нејзиниот текст пред претседателот на Домот. Претседателот на Домот ќе го извести за тоа Домот.

Вака ќе се постапи и во случаите на верификација на мандатите на пратениците избрани на повторните и дополнителните избори.

Член 12

По дадената свечена изјава на пратениците претседателот на Верификациониот одбор го става на дневен ред избирањето на претседател, потпретседател и записничари на Домот.“

2. Во членот 15, во вториот став, во четвртиот ред, зад зборот „и“ се ставаат зборовите „го толкува, се грижи“.

3. Во членот 27, петтиот став се менува и гласи:

„Претседателот е должен да им стави на располагање на пратениците пред почетокот на седницата список на сите предмети што најдоцна на 24 часа пред закажаната седница се предложени за дневен ред на седницата на Домот. Во списокот предлозите се наведуваат по оној ред по кој му се доставени на Домот.“

4. Во членот 30, вториот став се менува и гласи:

„Домот може да одлучи да се сослуша на седницата државен секретар, секретар во Сојузниот

извршен совет или друг раководен службеник на сојузен орган на управата или на установа, како и претседателот на Сојузниот врховен суд или претседателот на Врховниот стопански суд.“

5. Во членот 53, вториот став се брише.

6. Во членот 71, во првиот став во четвртиот ред, место „десет“ се става „пет“.

7. Во членот 76, во точката 8 зад зборот „одбор“ место записката се става точка. Точката 9 се брише.

8. Во членот 78, во претпоследниот и последниот ред, се бришат зборовите „и Одборот за претставки и жалби по“.

9. Во членот 79, се додава шести став кој гласи: „Претседателот, потпретседателот и секретарот се избираат за целиот период на свикнувањето на Скупштината.“

10. Во членот 83, првиот став се менува и гласи: „Претседателот на Скупштината, претседателот на Домот, член на Сојузниот извршен совет, државен секретар, секретар во Сојузниот извршен совет и државен потсекретар не можат да бидат избрани за членови на постојаните одбори.“

11. Во членот 86, во втората алинеја во четвртиот ред, зад зборот „општината“ се брише записката и зборот „градот“.

Во четвртата алинеја се бришат зборовите „со своја резолуција“. Последната алинеја се менува и гласи:

„претресува прашања во врска со политичката состојба во одделни изборни околии, врз основа на извештаите од членовите на одборите или членовите на Домот.“

12. Во членот 87, на крајот од четвртата алинеја, место точката и записка се става точка.

Петтата алинеја се брише.

13. Во членот 88 на крајот од третата алинеја место точката и записка се става точка. Четвртата алинеја се брише.

14. Во членот 90, во втората алинеја во првиот ред се бришат зборовите „со своја резолуција“. Во петтиот ред зад зборот „жалби“ се додаваат зборовите „што ги подготвува Одборот за претставки и жалби“.

Во третата алинеја во првиот ред се бришат зборовите „со резолуција“. Во петтиот и шестиот ред се бришат зборовите „или треба да се вршат од буџетските резерви“.

По досегашната трета алинеја се внесува нова четврта алинеја која гласи:

„во рамките на правата на федерацијата претресува прашања во врска со работата на финансиските управни органи; проучува и претресува прашања во врска со трошењето на јавните финансиски средства“;

Досегашната четврта алинеја станува петта алинеја, се менува и гласи:

„претресува прашања во врска со извршувањето на буџетот врз основа на извештаите и податоците од сојузните државни органи, од установите и организациите што се финансираат од сојузниот буџет, врз основа на непосредно сослушување на извештаите и мислењата од претставниците на овие органи, установи и организации, како и врз основа на податоците добиени по пат на анкета преку анкетна комисија или група што ја формирал Одборот или податоците добиени на друг начин“;

Се додава шеста алинеја која гласи:

„дава мислење за предлозите на закони за буџетите.“

15. Во членот 91, се брише вториот став.

16. Во членот 92, во втората алинеја се додава нова трета алинеја која гласи:

„ги испитува пратеничките уверенија, изборните акти и пристигнатите жалби и дава предлози во поглед на верификацијата на мандатите на пратениците избрани на накнадни и дополнителни избори“;

Досегашната трета и четврта алинеја стануваат четврта и петта алинеја.

17. Текстот на членот 93 се брише и место него се става нов член 93 кој гласи:

„Одборот за надворешни работи, Одборот за организација на власта и за управа, Одборот за народно стопанство, Одборот за социјална политика и народно здравје и Одборот за просвета, секој во својот делокруг, претресуваат прашања во врска со извршувањето на сојузните закони, на сојузниот општествен план и на другите акти на Скупштината врз основа на извештаите и податоците од сојузните органи, установите и организациите, што се грижат за извршувањето на овие закони и акти, врз основа на непосредно сослушување на извештаите и мислењата од претставниците на овие органи, установи и организации, како и врз основа на податоците добиени по пат на анкета преку анкетна комисија или група што ја формирал одборот или податоците добиени на друг начин.“

18. По членот 93 се додава член 93а кој гласи:

„Член 93а

Постојаните одбори ги претресуваат деловите од извештајот на Сојузниот извршен совет што се однесуваат на прашањата од нивниот делокруг и за тоа, ако сметаат за потребно, му поднесуваат свој извештај на Домот односно на Скупштината.

Исто така, постојаните одбори во рамките на својот делокруг ги претресуваат извештаите што на Скупштината ѝ ги поднесуваат сојузните органи, установите и организациите, што се грижат за извршувањето на законите и на другите акти на Скупштината и за тоа, ако сметаат за потребно, му поднесуваат свој извештај на Домот односно на Скупштината.“

19. Членот 94 се менува и гласи:

„Постојаните одбори во вршењето на работите од својот делокруг донесуваат резолуции како и препораки за работа на државните органи, самоуправните установи и стопанските организации. По овие прашања тие можат да даваат и мислења по своја иницијатива или на барање од друг одбор или од стопански организации.“

Постојаните одбори во рамките на својот делокруг подготвуваат и претресуваат предлози за донесување на декларации, резолуции, препораки и одлуки и за тоа му поднесуваат извештај на Домот.

Одборите можат да донесуваат и резолуции во кои јавно заземаат став за определени прашања од својот делокруг, како и препораки со кои јавно изразуваат советодавно мислење во поглед на работата на народните одбори, на органите на државната управа, на самоуправните установи и на стопанските организации.“

20. Во членот 96, во четвртиот ред зад зборот „Домот“ се додаваат зборовите „односно од одбор на Соборот на производителите“.

21. Во членот 97 третиот став се менува и гласи:

„Одборот што не е задоволен со мислењето на претседателот на Скупштината може да бара одлука на Домот. Мислењето на претседателот на Скупштината што ќе го одобри Домот, станува задолжително правило на скупштинската постапка.“

22. Во членот 104, на крајот од првиот став се брише точката и се додаваат зборовите „на одборот“.

Во вториот став, место зборовите „на одборот е должен“ да се стави „е должен“.

Се додава став 3 кој гласи:

„Првата седница на одборот по изборот на неговите членови ја свикнува претседателот на Домот.“

23. Во членот 105, во првиот став во вториот ред место зборовите „присуствуваат две третини од неговите“ да се стават зборовите „присуствува мнозинството“.

24. Во членот 106, во третиот став се бришат зборовите „и на Одборот за претставки и жалби“.

25. Во членот 110, во првиот став во третиот и четвртиот ред се бришат зборовите „или градот“.

26. Членот 115 се менува и гласи:

„Одборите имаат право да бараат од Сојузниот извршен совет да им одговори писмено, или усно преку свој претставник, на поставените прашања

или да ги извести за прашањата од делокругот на одборот.

Кога на седницата на одборот се претресува предлог на закон или на друг акт, Сојузниот извршен совет ќе го претставува државниот секретар односно секретарот во Сојузниот извршен совет во чиј делокруг спаѓаат соодветните прашања, ако Сојузниот извршен совет за свој претставник не определи член на Советот.

Одборите можат и во другите случаи да го повикуваат Сојузниот извршен совет да упати свој претставник, а Сојузниот извршен совет може и самиот да определи свои претставници што ќе учествуваат во работата на одборите.

Претставниците што присуствуваат на седниците можат да учествуваат во претресот но не можат да учествуваат во одлучувањето.

Претставникот на Сојузниот извршен совет има право да бара одборот да се изјасни или да го одложи решавањето за предлогот што го поднесол Сојузниот извршен совет. Ако предлогот не го поднесол Сојузниот извршен совет, неговиот претставник може да бара одлагање на решавањето, но за тоа одлучува одборот.

Одборот ќе го известува Сојузниот извршен совет за свикнувањето и за дневниот ред на седницата кога на дневен ред е предлог на закон и друго прашање од интерес за Сојузниот извршен совет.

27. По членот 116 се додава член 116а кој гласи:

„Член 116а

Сојузниот извршен совет може да предложи прашањата по кои одлучил да подготви предлог на закон или на друг акт, претходно да ги претресе одборот во чија надлежност спаѓаат тие прашања. Кон својот предлог Сојузниот извршен совет ќе поднесе тези за изработка на закон односно на друг акт со документацијата.

Предлогот му се поднесува на претседателот на Скупштината, кој ќе му го упати на надлежниот одбор преку претседателот на Домот.

По извршениот претрес одборот ќе му ги достави своите забелешки на Сојузниот извршен совет преку претседателот на Скупштината.

Одборот може и самиот да бара од Сојузниот извршен совет да му ги достави заради претресување тезите и документацијата во врска со подготвувањето на предлогот на закон или на друг акт.

28. Во членот 117, се внесува нов прв став кој гласи:

„Одборите имаат право да бараат од државните секретари, од секретарите во Сојузниот извршен совет и од старешините на други сојузни органи на управата и на установи како и од организациите да им поднесат писмен извештај за извршувањето на сојузните закони и на другите акти на Скупштината, како и право на седницата на одборот да ги повикаат претставниците на овие органи, установи и организации заради давање извештај и мислење за тоа.“

Досегашниот први став станува втори став. Во вториот ред место зборовите „потсекретари и други службеници на сојузната управа“ се ставаат зборовите „секретарите во Сојузниот извршен совет и од старешините на други сојузни органи на управата и установи“.

Досегашниот втори став станува трети став. Во вториот и третиот ред место зборовите „потсекретари и од други службеници“ се ставаат зборовите „секретарите во Сојузниот извршен совет и од старешините на други органи на управата и установи“.

29. Во членот 125, се додава втори став кој гласи: „Законскиот предлог што му го поднесол член на Домот или одбор претседателот на Скупштината му го доставува и на Сојузниот извршен совет заради запознавање со предлогот.“

30. По членот 126 се додава член 126а кој гласи:

„Член 126а

За изработка на текст на законски предлог член на Домот и одборот можат да користат стручњаци

од Секретаријатот на Сојузниот извршен совет за законодавство и организација и од други органи, во спогодба со нив.“

31. По членот 132 се додава член 132а кој гласи:

„Член 132а

Одборот може во текот на претресот на законски предлог да го сослуша, по своја иницијатива или на нивно барање, мислењето на претставниците на установите и организациите заинтересирани за прашањата што се регулираат со односниот предлог.“

32. Во членот 134, вториот став се менува и гласи:

„При претресот на буџетот во поединости претресот се врши и се гласа по партии.“

33. По членот 134 се додава член 134а кој гласи:

„Член 134а

Претресот на предлогот на сојузниот општествен план се врши најпрво во начело.

По завршениот претрес во начело се преминува на претрес во поединости.

Претресот се врши на тој начин што се распоредува за секој одделен оддел на општествениот план. Одборот гласа за секој оддел откако ќе го заврши претресот за него.

Кога е завршен претресот во поединости, се гласа за предлогот на општествениот план во целина.

Во сè друго на претресувањето на општествениот план во поединости согласно се применуваат одредбите од чл. 130 и 132 до 134 од овој правилник за работа.

34. Членот 135 станува член 136а, се менува и гласи:

„Член 136а

По извршеното гласање за законскиот предлог во целина надлежниот одбор и Законодавниот одбор определуваат секој свој известител заради поднесување писмен извештај на Домот. Одборите можат да одлучат известителот да му поднесе на Домот и устен извештај во кој ќе го изнесе ставот на одборот по основните прашања од законскиот предлог.

Членовите на одборот што издвоиле мислење можат да му поднесат посебен извештај на Домот преку свој известител, а и одборот може на нивно барање да го внесе нивното одвоено мислење во својот извештај.“

35. Во членот 136, првиот став се менува и гласи:

„Надлежниот одбор, откако ќе го претресе законскиот предлог, а пред неговото усвојување во целина, му го доставува на Законодавниот одбор на претрес.“

36. Во членот 138, вториот став се брише.

37. Во членот 139, во претпоследниот ред место зборот „нацрт“ се става зборот „предлог“.

38. Во членот 141, во првиот став првата реченица се менува и гласи:

„Претресот на законскиот предлог во Домот почнува со извештајот од известителот на одборот, ако одборот одлучил известителот да му поднесе на Домот и устен извештај во кој ќе го изнесе ставот на одборот по основните прашања од законскиот предлог.“

39. Членот 142 се менува и гласи:

„Ако текстот на законскиот предлог што го утврдил надлежниот одбор се разликува од текстот утврден во Законодавниот одбор, формулациите на одделни одредби што ги предлага Законодавниот одбор се сметаат како амандмани на текстот на надлежниот одбор.“

40. Членот 144 се менува и гласи:

„Амандмани можат да се поднесат најдоцна на 24 часа пред седницата на која ќе се претресува законскиот предлог.“

Амандманите се поднесуваат писмено преку претседателот на Домот и веднџ по приемот му се доставуваат на подносителот на законскиот предлог. Амандманите мораат да се умножат и да им се достават на членовите на Домот најдоцна до почестокот на седницата на која ќе се претресува законскиот предлог.

Амандмани можат да се поднесуваат на седницата на Домот и во текот на претресот на предлогот ако се согласи со тоа Домот или ако законскиот предлог со извештаите на одборот не им е доставен на членовите на Домот во рокот предвиден во членот 140 став 1 од овој правилник за работа.

Кога амандмани можат да се поднесат на седницата на Домот тие се поднесуваат сè додека законскиот предлог не биде ставен на гласање.

Амандманите од подносителот на законскиот предлог се сметаат како составен дел на предлогот.“

41. Членот 145 се менува и гласи:

„За поднесениот амандман имаат право да се изјаснат подносителот на законскиот предлог и извршителот на одборот.

Подносителот на законскиот предлог има право да бара свикување на соодветниот одбор заради претходно претресување на амандманот. Ваквото барање подносителот на законскиот предлог може да го поднесе преку претседателот на Скупштината и пред седницата на Домот на која ќе се претресува законскиот предлог на кој се однесува амандманот. Ако Домот не е собран, за барањето на подносителот на предлогот одлучува претседателот на Скупштината.

Извршителот на одборот има право да бара да се одложи претресувањето на амандманот за да заврши одборот претходно став за него.

Ако подносителот на законскиот предлог се согласи со амандманот, овој станува составен дел на законскиот предлог.“

42. По членот 145 се додаваат нови членови 145а и 145б кои гласат:

„Член 145а

За поднесениот амандман на седницата на Домот се отвора претрес. Подносителот на законскиот предлог има право во претресот на амандманот да земе збор како прв говорник.

Ако одборот го прифатил амандманот, а Сојузниот извршен совет како подносител на предлогот не се согласува со амандманот од причина што смета дека со него се менуваат основните начела на законскиот предлог или неговата материјална основа, тој (Советот) може да бара да се одложи претресувањето на законскиот предлог заради дополнително заземање став од страна на Сојузниот извршен совет. За овој предлог Домот одлучува без претрес.

Сојузниот извршен совет го има истото право и во случај кога амандманот е поднесен непосредно на седницата на Домот.

Член 145б

Ако Сојузниот извршен совет како подносител на законскиот предлог не го прифати во целина амандманот што ги менува основните начела на предлогот или неговата материјална основа, или не се согласи со еден дел на таквиот амандман, тој може да бара да се стави на дневниот ред на седницата на Домот како претходно прашање претресување на амандманот и гласање за него.

Во случај подносителот на законскиот предлог да не го прифати амандманот ниту Сојузниот извршен совет како подносител на законскиот предлог во смисла на претходниот став да не стави предлог за претходно претресување на амандманот, претседателот на Домот го става амандманот на гласање.

Ако подносителот на законскиот предлог се согласува во начело со предложениот амандман но предлага нова формулација, за неа нема да се гласа ако со новата формулација се согласува подносителот на амандманот. Ако подносителот на амандманот не се согласува со новата формулација што ја предложил подносителот на законскиот предлог, Домот прво гласа за амандманот во првобитната формулација.

Ако има два или повеќе амандмани на ист член од законскиот предлог, најпрво се гласа за оној од нив што суштински најмногу се оддалечува од законскиот предлог, и натаму по истиот ред.

Прифатениот амандман станува составен дел од законскиот предлог.

43. Во членот 147 првиот став се менува и гласи:

„Во почетокот и во текот на претресот на законскиот предлог Домот по предлог од претседателот може да одлучи текстот на законскиот предлог да не се чита во целина или да се прочитаат само одделни негови делови. Вака ќе се постапи и кога го бара тоа еден пратеник чие барање ќе го поддржат девет пратеници.“

44. Членот 149 се менува и гласи:

„Предлогот на сојузниот буџет се претресува најпрво во начело па потоа по раздели. Амандманите се поднесуваат за време на претресот по раздели.

За секој одделен раздел се гласа кога ќе се заврши претресот за него.

За амандманите се гласа пред гласањето за соодветниот раздел од предлогот на буџетот на кој се однесува амандманот.

Кога е претресот на предлогот на буџетот по раздели завршен, се гласа за предлогот во целина.

Во сè друго на претресувањето на предлогот на буџетот на седницата на Домот согласно се применуваат одредбите за претресувањето на законските предлози на седницата на Домот.“

45. По членот 149 се додава член 149а кој гласи:

„Член 149а

Претресот на предлогот на сојузниот општествен план се врши најпрво во начело.

По претресот во начело се пристапува кон претресување на предлогот во поединости, при што се расправува за секоја одделна глава од предлогот. За секоја глава се гласа кога ќе се заврши претресот за неа.

За амандманите се гласа пред гласањето за соодветната глава од предлогот на планот на која се однесува амандманот.

Кога е претресот на предлогот на планот по глави завршен, се гласа за предлогот во целина.

Во сè друго на претресувањето на предлогот на општествениот план на седницата на Домот согласно се применуваат одредбите за претресувањето на законски предлог на седницата на Домот.“

46. Во членот 150 се додава втор став кој гласи:

„Ако е за донесување на закон надлежен и Соборот на производителите претседателот на Домот ќе го извести претседателот на Соборот на производителите дека е законскиот предлог усвоен.

Во извештајот ќе се наведат измените што ги извршил Домот во текстот на усвоениот предлог.“

47. Во членот 154 првиот став се менува и гласи:

„Кога од Соборот на производителите ќе прими извештај дека тој го усвоил законскиот предлог што го усвоил и Сојузниот собор, претседателот на Домот ќе утврди дали е законскиот предлог усвоен во обата дома во ист текст. Ако претседателот утврди дека законскиот предлог е усвоен во ист текст, ќе му поднесе за тоа извештај на Домот и ќе објави дека е законскиот предлог усвоен во обата дома.“

48. Членот 155 се менува и гласи:

„Ако Соборот на производителите го усвоил законскиот предлог со измени што не ги усвоил и Сојузниот собор, претседателот на Домот ќе го запознае Домот со тие измени. Домот може без претрес да ги усвои измените што се извршени во Соборот на производителите и со тоа законскиот предлог е усвоен во обата дома.

Ако Домот не ги прифати измените или во нивниот текст внесе свои измени, ќе му упати на Соборот на производителите свое образложено мислење во поглед на прашањата во кои постои несогласност меѓу домовите.

Ако Соборот на производителите го прифати мислењето на Сојузниот собор и го усвои текстот на предлогот каков е изгласан во Сојузниот собор, со тоа е законскиот предлог усвоен во обата дома.“

49. Во членот 161 на крајот од вториот став се додава реченица која гласи:

„Гласањето се врши со дигање рака.“

50. Се додаваат нови членови 161а, 161б и 161в кои гласат:

„Член 161а

Ако пред надлежниот одбор се набѣа на претресување законски предлог кој, во целина или само некоја негова одредба, по оценка од одборот бара да се измени или укине некоја одредба од Уставот, одборот ќе го доврши претресот на предлогот и ќе му го упати предлогот на Законодавниот одбор со забелешка дека е потребно, пред да биде предлогот усвоен во Домот, да се измени Уставот.

Законодавниот одбор ќе го претресе односниот законски предлог и ако се согласи за потребата од менување на Уставот ќе подготви предлог за негова измена и ќе му го упати на претседателот на Скупштината.

Законодавниот одбор ќе постапи според претходниот став во случај и кога самиот ќе оцени дека законскиот предлог што се претресува, во целина или некоја негова одредба, бара да се измени или укине некоја одредба во Уставот.

Член 161б

На седницата на Домот прво ќе се претресе предлогот на закон за промена на Уставот. Ако Домот не ја прифати предложената промена на Уставот, законскиот предлог поради кој таа промена на Уставот била предложена ќе се симне од дневниот ред, ако неговите одредби не се усогласени со Уставот.

Ако Домот ја усвои предложената промена на Уставот, ќе го земе во претресување предлогот на закон по повод на кој ја усвоил промената на Уставот, па по неговото усвојување ќе му го упати законот за промена на Уставот на претседателот на Скупштината заради прогласување на заедничката седница на домовите.

Член 161в

Ако законскиот предлог што бара промена на Уставот спаѓа во исклучив делокруг на Сојузниот собор, претседателот на Скупштината ќе му го достави законскиот предлог за промена на Уставот и на Соборот на производителите заедно со законскиот предлог што бара промена на Уставот.

При претресот за предлогот за промена на Уставот, Соборот на производителите може да му предложи на Сојузниот собор да внесе измени и дополненија во законскиот предлог поради кој треба да се изврши предложената промена на Уставот.

51. Во членот 162, се додава трети став кој гласи:

„Гласањето за одделни членови се врши со дигање рака а гласањето за предлогот во целина поименично.“

52. Во членот 163, на крајот од вториот став наместо точката се става запирка и се додаваат зборовите „освен одредбите за донесувањето на закони по итна постапка.“

53. Во членот 166, во вториот став во третиот ред по зборот „упатства“ се бришат зборовите „на државните“ и се додаваат зборовите „на Сојузниот извршен совет и на другите државни“.

54. Насловот на главата VII се менува и гласи:

„VII

ИЗВЕШТАИ ОД СОЈУЗНИОТ ИЗВРШЕН СОВЕТ, ВРХОВНИТЕ СУДОВИ И ОРГАНИЗАЦИИТЕ“

55. По одделот 1. се додава нов оддел 2. кој носи наслов:

„2. Извештаи од Сојузниот врховен суд, Врховниот стопански суд, установите и организациите“. Овој оддел има членови 175а и 175б кои гласат:

„Член 175а

Домот може на предлог од еден пратеник што ќе го поддржат девет пратеници да бара од Сојузниот врховен суд и од Врховниот стопански суд извештај за состојбата на правосудството.

Домот може под условите од претходниот став да бара и од самостојните установи и организациите над чија работа вршат надзор сојузни органи, да му поднесат извештај за својата работа како и за

извршувањето на законите и на другите акти од надлежноста на Домот.

Член 175б

Домот на дневниот ред на својата седница ќе стави претрес на извештајот што ќе му го поднесат врховен суд, самостојна установа или организација.

Во текот или по завршениот претрес на извештајот секој пратеник и Сојузниот извршен совет можат да предложат Домот да донесе резолуција или препорака.

Претресот на извештајот може да се заклучи со просто или образложено преминување на дневниот ред.

56. Наместо досегашниот оддел 2 под наслов „2. Пратенички прашања“ и досегашниот оддел 3 под наслов „3. Известувања за работата на сојузната управа“, како и текстот од чл. 176 до 184 се става нова глава VIII под наслов:

„VIII

ИНТЕРПЕЛАЦИИ, ПРАТЕНИЧКИ ПРАШАЊА И ИЗВЕСТУВАЊА ЗА РАБОТАТА НА СОЈУЗНАТА УПРАВА“

со следните оддели и членови:

„1. Интерпелации

Член 176

Членовите на Домот имаат право на Сојузниот извршен совет да му упатуваат интерпелации за прашањата што се однесуваат на општата политика на Сојузниот извршен совет, на извршувањето на законите или на дејноста на сојузната управа.

Интерпелација можат да поднесат најмалку петмина членови на Домот. Првиот потписник на интерпелацијата е претставник на групата пратеници што ја поднесла интерпелацијата, ако групата за претставник не определила друг потписник.

Интерпелацијата се поднесува писмено преку претседателот на Скупштината.

Член 177

Претседателот на Скупштината ќе му ја достави интерпелацијата на Сојузниот извршен совет штом ја прими, а истовремено за поднесената интерпелација ќе го извести и претседателот на Домот. За поднесената интерпелација претседателот на Домот ќе го извести Домот на првата наредна седница.

Интерпелацијата им се доставува и на сите членови на Домот.

Член 178

Сојузниот извршен совет е должен да одговори на интерпелацијата за еден месец од денот кога интерпелацијата ја примил, а најдоцна на првата седница на Домот по истекот на тој срок.

Сојузниот извршен совет ќе го извести претседателот на Скупштината кога е готов да даде одговор на интерпелацијата и кој ќе го даде како претставник на Советот.

Член 179

Одговорот од Сојузниот извршен совет на интерпелацијата се става на дневниот ред на Домот како посебна точка од дневниот ред. Претседателот на Домот ќе му предложи на Домот одговорот од Сојузниот извршен совет на интерпелацијата да се стави на дневен ред најмалку 24 часа пред седницата на кој ќе биде даден одговорот.

Домот може да одлучи одговорот од Сојузниот извршен совет на една или повеќе интерпелации да биде даден на посебна седница посветена исклучиво на претресот на интерпелациите, и ќе го определи денот и часот на таа седница.

Член 180

Одговорот на интерпелацијата се дава усно.

Пред да му даде збор на претставникот на Сојузниот извршен совет за давање одговор на интерпелацијата, претседателот на Домот ќе му даде збор на претставникот на групата пратеници што ја поднесла интерпелацијата да ја образложи усно интерпелацијата. Пратениковиот говор може да трае најмногу четвртина час, но Домот може да му одобри

на пратеникот да зборува подолго. Времето за одговор од претставникот на Сојузниот извршен совет не е ограничено.

По сослушувањето на интерпелацијата и на одговорот претседателот на Домот отвора претрес. Секој пратеник може во овој претрес да земе збор само еднаш. Времето за говор е ограничено на десет минути. Во текот на претресот претставникот на Сојузниот извршен совет ќе добие збор секогаш кога ќе го побара. Кога претседателот ќе објави дека нема повеќе пријавени говорници, ќе му даде збор прво на претставникот на Сојузниот извршен совет, а потоа на претставникот на групата пратеници што ја поднела интерпелацијата, заради давање изјава.

Ако претставникот на Сојузниот извршен совет смета дека е потребно да се прибават нови податоци во врска со интерпелацијата, тој може да предложи одлагање на претресот. За тоа Домот одлучува без претрес, но претседателот пред гласањето ќе го праша претставникот на групата пратеници што ја поднела интерпелацијата дали се согласува со одлагањето.

Претресот може да се заврши со донесување резолуција или препорака. Предлог за донесување резолуција или препорака може да поднесе член на Домот или претставникот на Сојузниот извршен совет. Ако нема предлози за резолуција или препорака, претседателот ќе објави дека се преминува на дневниот ред.

2. Пратенички прашања

Член 181

Член на Домот има право на Сојузниот извршен совет, на државен секретар и на секретар во Сојузниот извршен совет да им постави прашање што се однесува на работата на Сојузниот извршен совет или на определен сојузен орган на управата или на работите од нивната надлежност. Тој може да бара да му се одговори писмено или усно на седницата на Домот или на заедничка седница на домовите.

Член на Домот прашањето го поставува писмено или усно на седницата на Домот. Член на Домот своето писмено прашање го упатува преку претседателот на Скупштината. За прашањето што го добил од член на Домот, претседателот на Скупштината ќе го извести веднаш и претседателот на Домот. Примените пратенички прашања претседателот на Скупштината веднаш му ги доставува на Сојузниот извршен совет, на државен секретар односно на секретар во Сојузниот извршен совет по редот како ги добил.

Член 182

Усното прашање член на Домот го поставува на седницата на Домот во времето определено за поставување на прашања.

Член на Домот може на една седница да постави најмногу три одвоени прашања.

Член 183

Ако член на Домот барал писмен одговор, Сојузниот извршен совет, државниот секретар односно секретарот во Сојузниот извршен совет се должни да одговорат најдоцна за десет дена. За одговорот претседателот на Домот ќе го извести Домот на седницата во времето определено за поставување на прашања.

Член 184

Претставникот на Сојузниот извршен совет, државниот секретар односно секретарот во Сојузниот извршен совет го дава усниот одговор на седницата на Домот. Тие се должни да одговорат на првата наредна седница ако прашањето им било доставено најмалку 48 часа порано.

Ако е пратеничкото прашање поставено на седницата на Домот а претставникот на Сојузниот извршен совет, државниот секретар односно секретарот во Сојузниот извршен совет не може да одговори веднаш, ќе изјави кога ќе одговори во рокот од наредните три дена. Ако состанокот на Домот

би требало да се заклучи пред истекот на рокот од три дена, одговорот ќе се даде на последната седница на Домот од истиот состанок. Ако на претставникот на Сојузниот извршен совет, на државниот секретар односно на секретарот во Сојузниот извршен совет му е потребен подолг рок за давање одговор, Домот на негов предлог може да определи подолг рок.

Член 184а

За поставување усни прашања и за давање одговори се определува посебно време пред преминувањето на дневниот ред. Денот за поставување на прашања и за давање одговори го определува претседателот на Домот. Ако има многу прашања, Домот може на предлог од претседателот да го определи времетраењето за поставување на прашања и за давање одговори.

Излагањето на прашањето може да трае најдолго пет минути.

По добиениот одговор член на Домот може да бара разјаснување и да постави дополнителни прашања во врска со одговорот. Ова излагање не може да трае подолго од пет минути.

Член 184б

По завршеното поставување на прашања и по давањето на одговори односно по истекот на времето определено за тоа, се преминува на дневниот ред.

Член 184в

Сите пратенички прашања и одговори се објавуваат во билтенот на Сојузната народа скупштина.

3. Известувања за работата на сојузната управа

Член 184г

Член на Домот може да бара од државните секретари, од секретарите во Сојузниот извршен совет и од старешините на други сојузни органи на управата известувања за извесно прашање од надлежноста на органите и установите со кои раководат или за извршувањето на работите од нивната надлежност.

Член на Домот му го поднесува ваквото барање писмено на претседателот на Домот кој за тоа го известува Домот. Пратеникот може да поднесе вакво барање и усно на седницата на Домот во времето определено за пратенички прашања.

Член 184д

Државниот секретар, секретарот во Сојузниот извршен совет и старешината на друг сојузен орган на управата е должен бараното известување да му го соопшти на пратеникот писмено или да му го соопшти усно на седницата на Домот, ако Домот така одлучил при барањето на известување. За писменото известување или за неговата содржина претседателот го известува Домот на седницата при давањето на соопштениеја.

Бараното известување мора да се даде во рок од десет дена. Ако Домот одлучил известувањето да се даде на седницата на Домот, а состанокот на Домот би требало да се заклучи пред истекот на тој рок, известувањето мора да биде дадено на последната седница на Домот од истиот состанок, ако Домот поинаку не одлучи.

Ако пратеникот смета дека добиеното известување не е потполно, може во таа работа да му постави прашање на Сојузниот извршен совет, на државен секретар односно на секретар во Сојузниот извршен совет.

57. Досегашната глава VIII станува глава IX и го менува насловот така што да гласи:

„IX

ПРЕТРЕС НА ПРЕТСТАВКИТЕ И ЖАЛБИТЕ ВО ДОМОТ”

58. Чл. 183 до 192 со поднасловите „1. Поднесување претставки и жалби” и „2. Работа на Одборот” се бришат.

59. Поднасловот над членот 193 се брише.

60. Досегашните глави IX до XIII стануваат глави X до XIV.

61. Во членот 205 се додава четврти став кој гласи:

„На отповикан пратеник мандатот му престанува во моментот кога Домот ќе ја потврди одлуката за отповик.“

62. Членот 206 се брише.

63. Во членот 208 во вториот став во вториот ред зад зборот „право“ се брише запирката и зборовите „правото на социјално осигурување“.

64. По членот 208 се додава член 208а кој гласи:

„Член 208а

Со престанокот на мандатот на пратеникот му престанува имунитетното право, правото на бесплатно возење со јавни сообраќајни средства и другите права што ги ужива врз основа на својството на народен пратеник.“

65. Во членот 222 во ставот 1 во вториот ред да се брише зборот „два“.

Третиот и четвртиот став се соединуваат во еден став кој гласи:

„Состанокот на Веќето на народите го отвора претседателот на Сојузниот собор и му претседава до изборот на претседател.“

II

Се овластува Законодавниот одбор да го утврди пречистениот текст на овој правилник за работа.

III

Оваа одлука влегува во сила кога Сојузниот собор ќе ја усвои.

Сојузна народна скупштина

СНС (А) 25

28 јуни 1958 година

Белград

Претседател
на Сојузниот собор,

др Младен Ивекović, с. р.

Претседател
на Сојузната народна скупштина,
Петар Стамболиќ, с. р.

562.

Врз основа на членот 43 од Уставниот закон за основите на општественото и политичкото устројство на Федеративна Народна Република Југославија и за сојузните органи на власта,

Сојузната народна скупштина, на седницата на Соборот на производителите од 26 јуни 1958 година, донесе

ОДЛУКА

ЗА ИЗМЕНИ И ДОПОЛНЕНИЈА НА ПРАВИЛНИКОТ ЗА РАБОТА НА СОБОРОТ НА ПРОИЗВОДИТЕЛИТЕ НА СОЈУЗНАТА НАРОДНА СКУПШТИНА

I

Во Правилникот за работа на Соборот на производителите на Сојузната народна скупштина се вршат следните измени и дополненија:

1. Чл. 8 до 11 се менуваат и гласат:

„Член 8

По одлуката на Домот за верификацијата на мандатите претседавачот ќе ги повика сите пратеници на кои им е верифициран мандатот да дадат усно свечена изјава.

Свечената изјава гласи:

„Свечено изјавувам дека должностите на сојузен народен пратеник совесно и предано ќе ги вршам, дека ќе се придржувам за Уставот и законите и дека сите свои сили ќе ги заложувам за натамошната изградба на социјализмот, за чување независноста и за процут на Федеративна Народна Република Југославија.“

По дадената свечена изјава пратениците го потпишуваат нејзиниот текст.

Член 9

По верификацијата на мандатите и давањето на свечената изјава пратениците стапуваат во сите свои права и должности.

Член 10

Пратеникот на кој му е верифициран мандатот а не бил присутен при давањето на свечената изјава, ќе ја даде свечената изјава и ќе го потпише нејзиниот текст пред претседателот на Домот. Претседателот на Домот за тоа ќе го извести Домот.

Вака ќе се постапи и во случаите на верификација на мандатите на пратениците избрани на повторните и дополнителните избори.

Член 11

По дадената свечена изјава на пратениците претседателот на Верификациониот одбор го става на дневен ред избирањето на претседател, потпретседател и записничари на Домот.“

2. Во членот 14, во вториот став, во четвртиот ред, зад зборот „и“ се ставаат зборовите „го толкува, грижи“.

3. Во членот 26, петтиот став се менува и гласи: „Претседателот е должен да им стави на располагање на пратениците пред почетокот на седницата список на сите предмети што најдоцна на 24 часа пред закажаната седница се предложени за дневен ред на седницата на Домот. Во списокот предлозите се наведуваат по оној ред по кој му се доставени на Домот.“

4. Во членот 29, вториот став се менува и гласи: „Домот може да одлучи на седницата да се сослуша државен секретар, секретар во Сојузниот извршен совет или друг раководен службеник на сојузен орган на управата или на установа, како и претседателот на Сојузниот врховен суд или претседателот на Врховниот стопански суд.“

5. Во членот 52, вториот став се брише.

6. Во членот 70, во првиот став во четвртиот ред, место „десет“ се става „пет“.

7. Во членот 75, во точката 6 зад зборот „одбор“ место запирката се става точка. Точката 7 се брише.

8. Во членот 77, во последниот ред, се бришат зборовите „и Одборот за претставки и жалби по“.

9. Во членот 78, се додава шести став кој гласи: „Претседателот, потпретседателот и секретарот се избираат за целиот период на свикнувањето на скупштината.“

10. Во членот 82, првиот став се менува и гласи: „Претседателот на Домот не може да биде избран за член на одбор.“

11. Во членот 84, во втората алинеја, во вториот ред се брише зборот „завршниот.“

На крајот на четвртата алинеја, место точката и запирка се става точка.

Петтата алинеја се брише.

12. Во членот 85, втората алинеја се менува и гласи:

„Претресува прашања во врска со остварувањето на самоуправањето на производителите во стопанските организации, со работењето на тие организации како и со вршењето на нивната дејност.“

Четвртата алинеја се брише.

13. Во членот 86, на крајот од третата алинеја место точката и запирка се става точка.

Четвртата алинеја се брише.

14. Во членот 87, во втората алинеја, во првиот ред се бришат зборовите „со своја резолуција“ а во шестиот ред се бришат зборовите „на Домот“.

Во третата алинеја, во првиот ред се бришат зборовите „со резолуција“.

Петтата алинеја се менува и гласи:

„претресува прашања во врска со извршувањето на буџетот врз основа на извештаите и податоците од сојузните државни органи, установите и организациите што се финансираат од сојузниот буџет, врз основа на непосредно сослущување на извештаите и мислењата од претставниците на овие органи, установи и организации, како и врз основа на податоците добиени по пат на анкета преку ан-

кетна комисија или група што ја формирал Одборот или податоците добиени на друг начин;“.

Се додава шеста алинеја која гласи:

„дава мислење за предлозите на закони за буџетите.“

15. Во членот 88, се брише вториот став.

16. Во членот 89, по втората алинеја се додава нова трета алинеја која гласи:

„ги испитува пратеничките уверенија, изборните акти и пристигнатите жалби и дава предлози во поглед на верификацијата на мандатите на пратениците избрани на накнадните и дополнителните избори“.

Досегашните трета и четврта алинеја стануваат четврта и петта.

17. Текстот на членот 90 се брише и место него се става нов член 90 кој гласи:

„Одборот за народно стопанство, Одборот за стопански организации и Одборот за прашања на трудот и социјалното осигурување, секој во својот делокруг, претресуваат прашања во врска со извршувањето на сојузните закони, на сојузниот општествен план и на другите акти на Скупштината врз основа на извештаите и податоците од сојузните органи, установите и организациите, што се грижат за извршувањето на овие закони и акти, врз основа на непосредно сослушување на извештаите и мислењата од претставниците на овие органи, установи и организации, како и врз основа на податоците добиени по пат на анкета преку анкетна комисија или група што ја формирал Одборот или податоците добиени на друг начин.“

18. По членот 90 се додава член 90а кој гласи:

„Член 90а

Постојаните одбори ги претресуваат деловите од извештајот на Сојузниот извршен совет што се однесуваат на прашањата од нивниот делокруг и за тоа, ако сметаат за потребно му поднесуваат свој извештај на Домот односно на Скупштината.

Исто така, постојаните одбори во рамките на својот делокруг ги претресуваат извештаите што на Скупштината ѝ ги поднесуваат државни органи, установи и организации, што се грижат за извршувањето на законите и на другите акти на Скупштината и за тоа, ако сметаат за потребно, му поднесуваат свој извештај на Домот односно Скупштината.“

19. Членот 91 се менува и гласи:

„Постојаните одбори во вршењето на работите од својот делокруг донесуваат резолуции како и препораки за работата на државните органи, самоуправните установи и стопанските организации. По овие прашања тие можат да даваат и мислења по своја иницијатива или на барање од друг одбор или од стопански организации.“

Постојаните одбори во рамките на својот делокруг подготвуваат и претресуваат предлози за донесување на декларации, резолуции, препораки и одлуки и за тоа му поднесуваат извештај на Домот.

Одборите можат да донесуваат и резолуции во кои јавно заземаат став за определени прашања од својот делокруг, како и препораки со кои јавно изразуваат советодавно мислење во поглед на работата на народните одбори, на органите на државната управа, на самоуправните установи и на стопанските организации.“

20. Во членот 93 во четвртиот ред зад зборот „Домот“ се додаваат зборовите „односно од одбор на Сојузниот собор.“

21. Во членот 94 третиот став се менува и гласи:

„Одборот што не е задоволен со мислењето на претседателот на Скупштината може да бара одлука на Домот. Мислењето на претседателот на Скупштината што ќе го одобри Домот, станува задолжително правило на скупштинската постапка.“

22. Во членот 101, на крајот од првиот став се брише точката и се додаваат зборовите „на одборот“.

Во вториот став, место зборовите „на одборот е должен“ да се стави „е должен“.

Се додава став 3 кој гласи:

„Првата седница на одборот по изборот на неговите членови ја свикнува претседателот на Домот.“

23. Во членот 102, во првиот став во вториот и третиот ред место зборовите „присуствуваат две третини од неговите членови“ да се стават зборовите „присуствува мнозинството од членовите“.

24. Во членот 103, во третиот став се бришат зборовите „и на Одборот за претставки и жалби“.

25. Во членот 107, во првиот став во третиот ред се бришат зборовите „или градот“.

26. Членот 112 се менува и гласи:

„Одборите имаат право да бараат од Сојузниот извршен совет да им одговори писмено, или усно преку свој претставник, на поставените прашања или да ги извести за прашањата од делокругот на одборот.“

Кога на седница на одборот се претресува предлог на закон или на друг акт, Сојузниот извршен совет ќе го претставува државниот секретар односно секретарот во Сојузниот извршен совет во чиј делокруг спаѓаат соодветните прашања, ако Сојузниот извршен совет не определи за свој претставник член на Советот.

Одборите можат и во другите случаи да го повикуваат Сојузниот извршен совет да упати свој претставник, а Сојузниот извршен совет може и самиот да определи свои претставници што ќе учествуваат во работата на одборот.

Претставниците што присуствуваат на седницата можат да учествуваат во претресот но не можат да учествуваат во одлучувањето.

Претставникот на Сојузниот извршен совет има право да бара одборот да се изјасни или да го одложи решавањето за предлогот што го поднесол Сојузниот извршен совет. Ако предлогот не го поднесол Сојузниот извршен совет, неговиот претставник може да бара одлагање на решавањето, но за тоа одлучува одборот.

Одборот ќе го известува Сојузниот извршен совет за свикнувањето и за дневниот ред на седницата кога е на дневен ред предлог на закон и друго прашање од интерес за Сојузниот извршен совет.“

27. По членот 113 се додава член 113а кој гласи:

„Член 113а

Сојузниот извршен совет може да предложи прашањата по кои одлучил да подготви предлог на закон или на друг акт, претходно да ги претресе одборот во чија надлежност спаѓаат тие прашања. Кон својот предлог Сојузниот извршен совет ќе поднесе тези за изработка на закон односно на друг акт со документацијата.

Предлогот му се поднесува на претседателот на Скупштината кој ќе му го упати на надлежниот одбор преку претседателот на Домот.

По извршениот претрес одборот своите забелешки ќе му ги достави на Сојузниот извршен совет преку претседателот на Скупштината.

Одборот може и самиот да бара од Сојузниот извршен совет да му ги достави заради претресување тезите и документацијата во врска со подготвувањето на предлог на закон или на друг акт.“

28. Во членот 114, се внесува нов први став кој гласи:

„Одборите имаат право да бараат од државните секретари, од секретарите во Сојузниот извршен совет и од старешините на други сојузни органи на управата и установи како и од организациите да им поднесат писмен извештај за извршувањето на сојузните закони и на другите акти на Скупштината, како и право да ги повикаат на седницата на одборот претставниците од овие органи, установи и организации заради давање извештај и мислење за тоа.“

Досегашниот први став станува втори став. Во вториот и третиот ред место зборовите „потсекретари и други службеници на сојузната управа“ се ставаат зборовите „секретарите во Сојузниот извршен совет и старешините на други сојузни органи на управата и установи“.

Досегашниот втори став станува трети став. Во вториот и третиот ред место зборовите „потсекретари и од други службеници“ се ставаат зборовите „секретарите во Сојузниот извршен совет и старешините на други органи и установи“.

29. Во членот 122, се додава втори став кој гласи:

„Законскиот предлог што го поднесол член на Домот или одбор претседателот на Скупштината му го доставува и на Сојузниот извршен совет заради запознавање со предлогот.“

30. По членот 123 се додава нов член 123а кој гласи:

„Член 123а

За изработка на текст на законски предлог член на Домот и одборот можат да користат стручњаци од Секретаријатот на Сојузниот извршен совет за законодавство и организација и од други органи, во согласба со нив.“

31. По членот 129 се додава нов член 129а кој гласи:

„Член 129а

Одборот може во текот на претресот на законски предлог да го сослуша, по своја иницијатива или на нивно барање, мислењето на претставниците на установите и организациите заинтересирани за прашањата што се регулираат со односниот предлог.“

32. Во членот 131, вториот став се менува и гласи:

„При претресувањето на буџетот во поединости претресот се врши и се гласа по партии.“

33. По членот 131 се додава член 131а кој гласи:

„Член 131а

Претресот на предлогот на сојузниот општествен план се врши најпрво во начело.

По завршениот претрес во начело се преминува на претрес во поединости.

Претресот се врши на тој начин што се распреува за секој одделен оддел на општествениот план. Одборот гласа за секој оддел откако ќе го заврши претресот за него.

Кога е завршен претресот во поединости, се гласа за предлогот на општествениот план во целина.

Во сè друго на претресувањето на општествениот план во поединости согласно се применуваат одредбите од чл. 127 и 129 до 131 од овој правилник за работа.“

34. Членот 132 станува член 135а, се менува и гласи:

„Член 135а

По извршеното гласање за законскиот предлог во целина надлежниот одбор и Законодавниот одбор определуваат секој свој известител заради поднесување на писмен извештај на Домот. Одборите можат да одлучат известителот да му поднесе на Домот и усен извештај во кој ќе го изнесе ставот на одборот по основните прашања од законскиот предлог.

Членовите на одборот што издвоиле мислење можат да му поднесат посебен извештај на Домот преку свој известител, а и одборот може на нивно барање да го внесе нивното одвоено мислење во својот извештај.“

35. Во членот 133, првиот став се менува и гласи:

„Надлежниот одбор откако ќе го претресе законскиот предлог, а пред неговото усвојување во целина, му го доставува на Законодавниот одбор на претрес.“

36. Во членот 135, вториот став се брише.

37. Во членот 136, во претпоследниот ред место зборот „нацрт“ се става зборот „предлог“.

38. Во членот 138, во првиот став првата реченица се менува и гласи:

„Претресот на законскиот предлог во Домот почнува со извештајот од известителот на одборот, ако одборот одлучил известителот да му поднесе на Домот и усен извештај во кој ќе го изнесе ставот

на одборот по основните прашања од законскиот предлог.“

39. Членот 139 се менува и гласи:

„Ако текстот на законскиот предлог што го утврдил надлежниот одбор се разликува од текстот утврден во Законодавниот одбор, формулациите на одделни одредби што ги предлага Законодавниот одбор се сметаат како амандмани на текстот на надлежниот одбор.“

40. Членот 141 се менува и гласи:

„Амандмани можат да се поднесат најдоцна на 24 часа пред седницата на која ќе се претресува законскиот предлог.“

Амандманите се поднесуваат писмено преку претседателот на Домот и веднаш по приемот му се доставуваат на подносителот на законскиот предлог. Амандманите мораат да се умножат и да им се достават на членовите на Домот најдоцна до почетокот на седницата на која ќе се претресува законскиот предлог.

Амандмани можат да се поднесуваат на седницата на Домот и во текот на претресот на предлогот ако се согласи со тоа Домот или ако законскиот предлог со извештаите од одборот не им е доставен на членовите на Домот во рокот предвиден во членот 137 став 1 од овој правилник за работа.

Кога амандмани можат да се поднесат на седницата на Домот тие се поднесуваат сè додека законскиот предлог не биде ставен на гласање.

Амандманите на подносителот на законскиот предлог се сметаат како составен дел на предлогот.“

41. Членот 142 се менува и гласи:

„За поднесениот амандман имаат право да се изјаснат подносителот на законскиот предлог и известителот на одборот.“

Подносителот на законскиот предлог има право да бара свикување на соодветниот одбор заради претходно претресување на амандманот. Ваквото барање подносителот на законскиот предлог може да го поднесе преку претседателот на Скупштината и пред седницата на Домот на која ќе се претресува законскиот предлог на кој се однесува амандманот. Ако Домот не е собран, за барањето на подносителот на предлогот одлучува претседателот на Скупштината.

Известителот на одборот има право да бара да се одложи претресувањето на амандманот за да земе одборот претходно став за него.

Ако подносителот на законскиот предлог се согласи со амандманот, овој станува составен дел на законскиот предлог.“

42. По членот 142 се додаваат нови членови 142а и 142б кои гласат:

„Член 142а

За поднесениот амандман на седницата на Домот се отвора претрес. Подносителот на законскиот предлог има право во претресот на амандманот да земе збор како прв говорник.

Ако одборот го прифатил амандманот, а Сојузниот извршен совет како подносител на предлогот не се согласува со амандманот од причина што смета дека со него се менуваат основните начела на законскиот предлог или неговата материјална основа, тој (Советот) може да бара да се одложи претресувањето на законскиот предлог заради дополнително заземање став од страна на Сојузниот извршен совет. За овој предлог Домот одлучува без претрес.

Сојузниот извршен совет го има истото право и во случај кога е амандманот поднесен непосредно на седницата на Домот.

Член 142б

Ако Сојузниот извршен совет како подносител на законскиот предлог не го прифати во целина амандманот што ги менува основните начела на предлогот или неговата материјална основа, или не се согласи со еден дел на таквиот амандман, тој може да бара да се стави на дневен ред на седницата на Домот како претходно прашање претресување на амандманот и гласање за него.

Во случај подносителот на законскиот предлог да не го прифати амандманот ниту Сојузниот извршен совет како подносител на законскиот предлог во смисла на претходниот став да не стави предлог за претходно претресување на амандманот претседателот на Домот го става амандманот на гласање.

Ако подносителот на законскиот предлог се согласува во начело со предложениот амандман но предлага нова формулација, за неа нема да се гласа ако со новата формулација се согласува подносителот на амандманот. Ако подносителот на амандманот не се согласува со новата формулација што ја предложил подносителот на законскиот предлог, Домот прво гласа за амандманот во првобитната формулација.

Ако има два или повеќе амандмани на ист член од законскиот предлог, најпрво се гласа за оној од нив што суштински најмногу се оддалечува од законскиот предлог, и натаму по истиот ред.

Прифатениот амандман станува составен дел од законскиот предлог.

43. Во членот 144, првиот став се менува и гласи: „Во почетокот и во текот на претресот на законскиот предлог Домот по предлог од претседателот може да одлучи текстот на законскиот предлог да не се чита во целина или да се прочитаат само одделни негови делови. Вака ќе се постапи и кога го бара тоа еден пратеник чие барање ќе го поддржат девет пратеници.“

44. Членот 146 се менува и гласи:

„Предлог на сојузниот буџет се претресува најпрво во начело па потоа по раздели. Амандманите се поднесуваат за време на претресот по раздели.“

За секој одделен раздел се гласа кога ќе се заврши претрес за него.

За амандманите се гласа пред гласањето за соодветниот раздел на предлогот на буџетот на кој се однесува амандманот.

Кога е претресот на предлогот на буџетот по раздели завршен, се гласа за предлогот во целина.

Во сè друго на претресувањето на предлогот на буџетот на седницата на Домот согласно се применуваат одредбите за претресувањето на законските предлози на седницата на Домот.

45. По членот 146 се додава член 146а кој гласи:

„Член 146а

Претресот на предлогот на сојузниот општествен план се врши најпрво во начело.

По претресот во начело се пристапува кон претресување на предлогот во поединости, при што се расправува за секоја одделна глава од предлогот. За секоја глава се гласа кога ќе се заврши претресот за неа.

За амандманите се гласа пред гласањето за соодветната глава од предлогот на планот на која се однесува амандманот.

Кога е претресот на предлогот на планот по глави завршен, се гласа за предлогот во целина.

Во сè друго на претресувањето на предлогот на општествениот план на седницата на Домот согласно се применуваат одредбите за претресувањето на законски предлог на седницата на Домот.

46. Во членот 147 се додава втор став кој гласи:

„Ако е за донесување на закон надлежен и Сојузниот собор претседателот на Домот ќе го извести претседателот на Сојузниот собор дека е законскиот предлог усвоен.“

Во извештајот ќе се наведат измените што ги извршил Домот во текстот на усвоениот предлог.

47. Во членот 150 првиот став се менува и гласи:

„Кога од Сојузниот собор ќе прими извештај дека тој го усвоил законскиот предлог што го усвоил и Соборот на производителите, претседателот на Домот ќе утврди дали е законскиот предлог усвоен во обата дома во ист текст. Ако претседателот утврди дека е законскиот предлог усвоен во ист текст, ќе му поднесе за тоа извештај на Домот и ќе објави дека е законскиот предлог усвоен во обата дома.“

48. Членот 151 се менува и гласи:

„Ако Сојузниот собор го усвоил предлогот на закон со измени што не ги усвоил и Соборот на производителите, претседателот на Домот ќе го запознае Домот со тие измени. Домот може без претрес да ги усвои измените што се извршени во Сојузниот собор и со тоа е законскиот предлог усвоен во обата дома.“

Ако Домот не ги прифати измените или во низниот текст внесе свои измени, ќе му упати на Сојузниот собор свое образложено мислење во поглед на прашањата во кои постои несогласност меѓу домовите.

Ако Сојузниот собор го прифати мислењето на Соборот на производителите и го усвои текстот на предлогот каков е изгласан во Соборот на производителите, со тоа е законскиот предлог усвоен во обата дома.

49. Во членот 157, на крајот од вториот став се додава реченица која гласи:

„Гласањето се врши со дигање рака.“

50. Се додаваат нови членови 157а, 157б и 157в кои гласат:

„Член 157а

Ако пред надлежниот одбор се наоѓа на претресување законски предлог кој, во целина или само некоја негова одредба, по оценка од одборот бара да се измени или укине некоја одредба од Уставот, одборот ќе го доврши претресот на предлогот и ќе му го упати на Законодавниот одбор со забелешка дека е потребно, пред да биде предлогот усвоен во Домот, да се измени Уставот.

Законодавниот одбор ќе го претресе односниот законски предлог и ако се согласи за потребата од менување на Уставот ќе подготви предлог за негова измена и ќе му го упати на претседателот на Скупштината.

Законодавниот одбор ќе постапи според претходниот став во случај и кога самиот ќе оцени дека законскиот предлог што се претресува, во целина или некоја негова одредба, бара да се измени или укине некоја одредба во Уставот.

Член 157б

На седницата на Домот прво ќе се претресе предлогот на законот за промена на Уставот. Ако Домот не ја прифати предложената промена на Уставот, законскиот предлог поради кој таа промена на Уставот била предложена ќе се симне од дневниот ред, ако неговите одредби не се усогласени со Уставот.

Ако Домот ја усвои предложената промена на Уставот, ќе го земе во претресување предлогот на закон по повод на кој ја усвоил промената на Уставот, па по неговото усвојување ќе му го упати законот за промена на Уставот на претседателот на Скупштината заради прогласување на заедничка седница на домовите.

Член 157в

Ако законскиот предлог што бара промена на Уставот спаѓа во исклучив делокруг на Соборот на производителите, претседателот на Скупштината ќе му го достави законскиот предлог за промена на Уставот и на Сојузниот собор заедно со законскиот предлог што бара промена на Уставот.

При претресот за предлогот за промена на Уставот, Сојузниот собор може да му предложи на Соборот на производителите да внесе измени и дополнења во законскиот предлог поради кој треба да се изврши предложената промена на Уставот.

51. Во членот 158, се додава трети став кој гласи:

„Гласањето за одделни членови се врши со дигање рака а гласањето за предлогот во целина поименично.“

52. Во членот 159, на крајот од вториот став наместо точката се става запирка и се додаваат зборовите „освен одредбите за донесувањето на закони по итна постапка.“

53. Во членот 162, во вториот став во вториот ред по зборот „упатства“ се додаваат зборовите „на Сојузниот извршен совет и на други.“

54. Насловот на главата VII се менува и гласи:

„VII

ИЗВЕШТАИ ОД СОЈУЗНИОТ ИЗВРШЕН СОВЕТ
ВРХОВНИТЕ СУДОВИ И ОРГАНИЗАЦИИТЕ“

55. По одделот 1. се додава нов оддел 2. кој носи наслов:

„2. Извештаи од Сојузниот врховен суд, Врховниот стопански суд, установите и организациите“. Овој оддел има членови 172а и 172б кои гласат:

„Член 172а

Домот може на предлог од еден пратеник што ќе го поддржат девет пратеници да бара од Сојузниот врховен суд и од Врховниот стопански суд извештај за состојбата на правосудството.

Домот може под условите од претходниот став да бара и од самостојните установи и организации над чија работа вршат надзор сојузни органи, да му поднесат извештај за својата работа како и за извршувањето на законите и на другите акти од надлежноста на Домот.

Член 172б

Домот на дневниот ред на својата седница ќе стави претрес на извештајот што ќе му го поднесат врховен суд, самостојна установа или организација.

Во текот или по завршениот претрес на извештајот секој пратеник и Сојузниот извршен совет можат да предложат Домот да донесе резолуција или препорака.

Претресот на извештајот може да се заклучи со просто или образложено преминување на дневниот ред.“

56. Наместо досегашниот оддел 2 под наслов „2. Пратенички прашања“ и досегашниот оддел 3 под наслов „3. Известувања за работата на сојузната управа“ и текстот од чл. 173 до 181 се става нова глава VIII под наслов:

„VIII

ИНТЕРПЕЛАЦИИ, ПРАТЕНИЧКИ ПРАШАЊА И
ИЗВЕСТУВАЊА ЗА РАБОТАТА НА СОЈУЗНА
УПРАВА“

со следните оддели и членови:

„1. Интерпелации

Член 173

Членовите на Домот имаат право на Сојузниот извршен совет да му упатуваат интерпелации за прашања што се однесуваат на општата политика на Сојузниот извршен совет, на извршувањето на законите или на дејноста на сојузна управа.

Интерпелација можат да поднесат најмалку петмина членови на Домот. Првиот потписник на интерпелацијата е претставник на групата пратеници што ја поднесла интерпелацијата, ако групата за претставник не определила друг потписник.

Интерпелацијата се поднесува писмено преку претседателот на Скупштината.

Член 174

Претседателот на Скупштината ќе му ја достави интерпелацијата на Сојузниот извршен совет штом ја прими, а истовремено за поднесената интерпелација ќе го извести и претседателот на Домот. За поднесената интерпелација претседателот на Домот ќе го извести Домот на првата наредна седница.

Интерпелацијата им се доставува и на сите членови на Домот.

Член 175

Сојузниот извршен совет е должен да одговори на интерпелацијата за еден месец од денот кога интерпелацијата ја примил, а најдоцна на првата седница на Домот по истекот на тој срок.

Сојузниот извршен совет ќе го извести претседателот на Скупштината кога е готов да даде одговор на интерпелацијата и кој ќе го даде како претставник на Советот.

Член 176

Одговорот од Сојузниот извршен совет на интерпелацијата се става на дневниот ред на Домот

како посебна точка од дневниот ред. Претседателот на Домот ќе му предложи на Домот одговорот од Сојузниот извршен совет на интерпелацијата да се стави на дневен ред најмалку 24 часа пред седницата на која ќе биде даден одговорот.

Домот може да одлучи одговорот од Сојузниот извршен совет на една или повеќе интерпелации да биде даден на посебна седница посветена исклучиво на претресот на интерпелациите, и ќе го определи денот и часот на таа седница.

Член 177

Одговорот на интерпелацијата се дава усно.

Пред да му даде збор на претставникот на Сојузниот извршен совет за давање одговор на интерпелацијата, претседателот на Домот ќе му даде збор на претставникот на групата пратеници што ја поднесла интерпелацијата усно да ја образложи интерпелацијата. Пратениковиот говор може да трае најмногу четвртина час, но Домот може да му овозможи на пратеникот да зборува подолго. Времето за одговор на претставникот на Сојузниот извршен совет не е ограничено.

По сослушувањето на интерпелацијата и одговорот претседателот на Домот отвора претрес. Секој пратеник може во овој претрес да земе збор само еднаш. Времето за говор е ограничено на десет минути. Во текот на претресот претставникот на Сојузниот извршен совет ќе добие збор, секогаш кога ќе го побара. Кога претседателот ќе објави дека нема повеќе пријавени говорници, ќе му даде збор прво на претставникот на Сојузниот извршен совет, а потоа на претставникот на групата пратеници што ја поднесла интерпелацијата, заради давање изјава.

Ако претставникот на Сојузниот извршен совет смета дека е потребно да се прибават нови податоци во врска со интерпелацијата, тој може да предложи одлагање на претресот. За тоа Домот одлучува без претрес, но претседателот пред гласањето ќе го праша претставникот на групата пратеници што ја поднесла интерпелацијата дали се согласува со одлагањето.

Претресот може да се заврши со донесување резолуција или препорака. Предлог за донесување резолуција или препорака може да поднесе член на Домот или претставникот на Сојузниот извршен совет. Ако нема предлози за резолуција или препорака, претседателот ќе објави дека се приминува на дневниот ред.

2. Пратенички прашања

Член 178

Член на Домот има право на Сојузниот извршен совет, на државен секретар и на секретар во Сојузниот извршен совет да им постави прашање што се однесува на работата на Сојузниот извршен совет или на определен сојузен орган на управата или на работите од нивната надлежност. Тој може да бара да му се одговори писмено или усно на седницата на Домот или на заедничка седница на домовите.

Член на Домот прашањето го поставува писмено или усно на седницата на Домот. Член на Домот своето прашање го упатува преку претседателот на Скупштината. За прашањето што го добил од член на Домот претседателот на Скупштината ќе го извести веднаш и претседателот на Домот. Примените пратенички прашања претседателот на Скупштината веднаш му ги доставува на Сојузниот извршен совет, на државен секретар односно на секретар во Сојузниот извршен совет по редот како ги добил.

Член 179

Усното прашање член на Домот го поставува на седницата на Домот во времето определено за поставување на прашања.

Член на Домот може на една седница да постави најмногу три одвоени прашања.

Член 180

Ако член на Домот барал писмен одговор, Сојузниот извршен совет, државниот секретар односно секретарот во Сојузниот извршен совет се должни да одговорат најдоцна за десет дена. За одговорот претседателот на Домот ќе го извести Домот на седницата во времето определено за поставување на прашања.

Член 181

Претставникот на Сојузниот извршен совет, државниот секретар односно секретарот во Сојузниот извршен совет дава усен одговор на седницата на Домот. Тие се должни да одговорат на првата наредна седница ако прашањето им било доставено најмалку 48 часа порано.

Ако е пратеничкото прашање поставено на седницата на Домот а претставникот на Сојузниот извршен совет, државниот секретар односно секретарот во Сојузниот извршен совет не може да одговори веднаш, ќе изјави кога ќе одговори во рокот од наредните три дена. Ако состанокот на Домот би требало да се заклучи пред истекот на рокот од три дена, одговорот ќе се даде на последната седница на Домот од истиот состанок. Ако на претставникот на Сојузниот извршен совет, на државниот секретар односно на секретарот во Сојузниот извршен совет му е потребен подолг рок за давање одговор, Домот на негов предлог може да определи подолг рок.

Член 181а

За поставување на усни прашања и за давање одговори се определува посебно време пред преминувањето на дневниот ред. Денот за поставување на прашања и за давање одговори го определува претседателот на Домот. Ако има многу прашања, Домот може на предлог од претседателот да го определи времетраењето за поставување на прашања и за давање одговори.

Излагањето на прашањето може да трае најдолго пет минути.

По добиениот одговор член на Домот може да бара разјаснување и да постави дополнителни прашања во врска со одговорот. Ова излагање не може да трае подолго од пет минути.

Член 181б

По завршеното поставување на прашања и по давањето на одговори односно по истекот на времето определено за тоа се преминува на дневниот ред.

Член 181в

Сите пратенички прашања и одговори се објавуваат во билтенот на Сојузната народна скупштина.

3. Известувања за работата на сојузната управа

Член 181г

Член на Домот може да бара од државните секретари, од секретариите во Сојузниот извршен совет и од старешините на други сојузни органи на управата известувања за извесно прашање од надлежноста на органите и установите со кои раководат или за извршувањето на работите од нивната надлежност.

Член на Домот му го поднесува ваквото барање писмено на претседателот на Домот кој за тоа го известува Домот. Пратеникот може да поднесе вакво барање и усно на седницата на Домот во времето определено за пратенички прашања.

Член 181д

Државниот секретар, секретарот во Сојузниот извршен совет и старешината на друг сојузен орган на управата е должен бараното известување да му го соопшти на пратеникот писмено или да му го соопшти усно на седницата на Домот, ако Домот така одлучил при барањето на известување. За писменото известување или за неговата содржина претседателот го известува Домот на седницата при давањето на соопшенија.

Бараното известување мора да се даде во рок од

десет дена. Ако Домот одлучил известувањето да се даде на седницата на Домот, а состанокот на Домот би требало да се заклучи пред истекот на тој рок известувањето мора да биде дадено на последната седница на Домот од истиот состанок, ако Домот поинаку не одлучи.

Ако пратеникот смета дека добиеното известување не е потполно, може во таа работа да му постави прашање на Сојузниот извршен совет, на државен секретар односно на секретар во Сојузниот извршен совет.

57. Досегашната глава VIII станува глава IX и го менува насловот така што да гласи:

„IX

ПРЕТРЕС НА ПРЕТСТАВКИТЕ И ЖАЛБИТЕ ВО ДОМОТ”

58. Чл. 182 до 189 со поднасловите „1. Поднесување претставки и жалби“ и „2. Работа на Одборот“ се бришат.

59. Поднасловот над членот 190 се брише.

60. Досегашните глави IX до XII стануваат глави X до XIII.

61. Во членот 202 се додава четврти став кој гласи:

„На отповикан пратеник мандатот му престанува во моментот кога Домот ќе ја потврди одлуката за отповик.“

62. Во членот 203 се додава втори став кој гласи: „Поблиски прописи за примена на претходниот став донесува Административниот одбор.“

63. По членот 205 се додава член 205а кој гласи:

„Член 205а

Со престанокот на мандатот на пратеникот му престанува имунитетното право, правото на бесплатно возење со јавни сообраќајни средства и другите права што ги ужива врз основа на својството на народен пратеник.“

II

Се овластува Законодавниот одбор да го утврди пречистениот текст на овој правилник за работа.

III

Оваа одлука влегува во сила кога Соборот на производителите ќе ја усвои.

Сојузна народна скупштина

СНС (А) 26

28 јуни 1958 година

Белград

Претседател

на Сојузната народна скупштина,

Петар Стамболиќ, с. р.

Претседател

на Сојузот на производителите,

Панко Ромац, с. р.

563.

Врз основа на одредбите од точката 2 ставот 2 одделот 1 главата XIX на Сојузниот општествен план за 1958 година, Сојузниот извршен совет донесува

УРЕДБА

ЗА ИЗМЕНИ И ДОПОЛНЕНИЈА НА УРЕДБАТА ЗА УПОТРЕБА НА СРЕДСТВАТА ЗА ИНВЕСТИЦИИ ВО 1958 ГОДИНА

Член 1

Во Уредбата за употреба на средствата за инвестиции во 1958 година („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 16/58) во членот 2 по ставот 4 се додава нов став, кој гласи:

„Стопанските организации што за своето работење не користат средства во вид на кредити од банката, а средствата на фондот на обртните средства им се достаточни за нормалното работење, не вршат пренос во фондот на обртните средства според

одредбите од ст. 1 и 2 на овој член, туку тој износ го издвојуваат како резерва во фондот на основните средства. Овие издвоени средства можат да се користат според посебни прописи што ќе ги донесе Сојузниот извршен совет."

Член 2

Во ставот 3 од членот 5 се вршат следните измени и дополненија:

1) на крајот од точката 2 се брише точката и запирка и се додаваат зборовите: „и на средствата на општинските фондови за кредитирање на станбената изградба, за комунална изградба врзана за станбената изградба, како и за изградба и проширување на училишни згради за задолжително школување;"

2) точката 3 се менува и гласи:

„3) на средствата на дотацијата што федерацијата им ги дава на политичкотериторијалните единици со определена намена;"

3) на крајот од точката 4 се брише точката и запирка и се додаваат зборовите: „и на средствата на буџетите на сите политичкотериторијални единици определени пред 23 април 1958 година за изградба и проширување на училишни згради за задолжително школување;"

4) по точката 9 се додава нова точка 10, која гласи:

„10) на средствата на месниот самопридонес."

Член 3

Оваа уредба влегува во сила осмиот ден по објавувањето во „Службен лист на ФНРЈ".

Сојузен извршен совет

Р. п. бр. 267
12 јули 1958 година
Белград

Претседател на Републиката,
Јосип Броз-Тито, с. р.

564.

Врз основа на чл. 14 и 135 од Законот за средствата на стопанските организации („Службен лист на ФНРЈ", бр. 54/57), Сојузниот извршен совет донесува

УРЕДБА

ЗА ИЗМЕНА И ДОПОЛНЕНИЕ НА УРЕДБАТА ЗА РЕГУЛИРАЊЕ НА ОДНОСИТЕ ВО ВРСКА СО РАСПОЛАГАЊЕТО СО ЧИСТИОТ ПРИХОД И СО СРЕДСТВАТА НА СТОПАНСКИТЕ ОРГАНИЗАЦИИ

Член 1

Во Уредбата за регулирање на односите во врска со располагањето со чистиот приход и со средствата на стопанските организации („Службен лист на ФНРЈ", бр. 14/58) во членот 42 став 1 точката 3 се менува и гласи:

„3) над личниот доход пресметан според претходните точки во височината што ќе ја определи работничкиот совет на стопанската организација".

Во истиот член по ставот 2 се додава нов став, кој гласи:

„При донесувањето на одлуката од претходниот став работничкиот совет ќе се придржува особено за одредбата од ставот 1 на членот 13 од оваа уредба, како и за другите одредби од оваа уредба што се однесуваат на исплатата на личните доходи на работниците."

По ставот 3 се додава нов став, кој гласи:

„Се овластува Секретаријатот на Сојузниот извршен совет за трудот да може да ги пропише условите под кои пресметаните премии во смисла на точката 2 став 1 од овој член можат да се исплатат и над 20% од личниот доход на одделен работник според неговиот тарифен став."

Член 2

Оваа уредба влегува во сила осмиот ден по објавувањето во „Службен лист на ФНРЈ".

Сојузен извршен совет

Р. п. бр. 271
12 јули 1958 година
Белград

Претседател на Републиката,
Јосип Броз-Тито, с. р.

565.

Врз основа на одделот II од Одлуката за потврда на уредбите на Сојузниот извршен совет и за натамошната работа на приготвување закони за стопанскиот систем („Службен лист на ФНРЈ", бр. 8/54), Сојузниот извршен совет донесува

УРЕДБА

ЗА ДОПОЛНЕНИЈА НА УРЕДБА ЗА ПРОМЕТОТ НА ЖИТО И НА ПЕРЕРАБОТКИ ОД ЖИТО НА ГОЛЕМО

Член 1

Во Уредбата за прометот на жито и на преработки од жито на големо („Службен лист на ФНРЈ", бр. 16/58) во членот 2 се додава нов став 2, кој гласи:

„Деловните сојузи што ќе добијат посебно овластување можат да се занимаваат во свое име и за своја сметка со продажба на големо на жита купени од своите членови."

Досегашниот став 2 станува став 3.

Член 2

По членот 6 се додава нов член 6а, кој гласи: „Овластувањето за вршење промет на жито на големо во смисла на одредбата од членот 2 став 2 на оваа уредба го издава сојузниот Државен секретаријат за работите на стоковниот промет врз основа на прибавено мислење од републичкиот орган на управата надлежен за работите на стоковниот промет."

При издавањето на овластувањето сојузниот Државен секретаријат за работите на стоковниот промет ќе цени дали постои економска оправданост за давање на овластувањето."

Член 3

Оваа уредба влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен лист на ФНРЈ".

Сојузен извршен совет

Р. п. бр. 268
12 јули 1958 година
Белград

Претседател на Републиката,
Јосип Броз-Тито, с. р.

566.

Врз основа на одделот II од Одлуката за потврда на уредбите на Сојузниот извршен совет и за натамошната работа на приготвување закони за стопанскиот систем („Службен лист на ФНРЈ", бр. 8/54), а во врска со членот 3 од Уредбата за данокот на промет („Службен лист на ФНРЈ", бр. 55/53, 55/54, 24/57, 54/57 и 16/58), Сојузниот извршен совет донесува

УРЕДБА

ЗА ИЗМЕНИ И ДОПОЛНЕНИЈА НА ТАРИФАТА ЗА ДАНОКОТ НА ПРОМЕТ

Член 1

Во Тарифата за данокот на промет („Службен лист на ФНРЈ", бр. 16/56, 19/56, 30/56, 43/56, 53/56, 1/57, 13/57, 19/57, 24/57, 31/57, 54/57, 3/58 и 16/58) во делот А од Тарифата тар. број 14 со забелешките се менува и гласи:

„15 Со:

1) за људску исхрану:	Динара
а) варена	17
б) морска и камена	13
2) за сточну исхрану	5

Н а п о м е н а:

- 1) Пореска основица је 1 кг.
- 2) Порезу по овом тар. броју не подлежи со за индустриску прераду и со за штављење кожа.
- 3) Као со за сточну исхрану сматра се само она со која није подобна за људску исхрану, тј. која је обојена на прописан начин.“

Член 2

По тар. број 30 се додава нов тар. број 30а кој гласи:

„30а Трактор Зетор — супер 42	31%
Трактор Утос — 42	34%
Трактор МТЗ — 5 „Белорус“	34%

Порез на промет по овој пореској стопи наплати се и на залихе наведених трактора затечене на дан ступања на снагу ове уредбе код увозних и трговинских предузећа, на начин прописан за обрачунавање пореза на промет при увозу.

Член 3

Во тар. број 91 место даночната норма „36“ се става „16“.

Забелешката 4 кон истиот тарифен број се менува и гласи:

„Порез на промет по стопи од 16 динара на један килограм биљног уља за исхрану, сем маслиновог и од соје, наплаћивање се на промет уља које је произведено од уљарица рода 1937 и следећих година, или које је произведено од уљарица или сировог уља увезених после 1 августа 1957 године.

На промет биљног уља, сем маслиновог, произведеног од уљарица рода 1938 или ранијих година, као и произведеног од уљарица или сировог уља увезених до 1 августа 1957 године, наплаћивање се порез на промет по стопи од 17 динара на 1 кг за биљно уље од соје, а по стопи од 87 динара по 1 кг за остало биљно уље за исхрану.

Дирекција за исхрану има право на повраћај плаћеног пореза на промет у износу од 20 динара по 1 кг на све количине јестивог уља затечене на залихама којима она располаже на дан ступања на снагу ове уредбе.“

Член 4

Оваа уредба влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен лист на ФНРЈ“.

Сојузен извршен совет

Р. п. бр. 273
12 јули 1958 година
Белград

Претседател на Републиката,
Јосип Броз-Тито, с. р.

567.

Врз основа на членот 79 став 1 точка 6 од Уставниот закон, во врска со членот 83 став 2 од Законот за државната управа („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 13/56), Сојузниот извршен совет донесува

У Р Е Д Б А

ЗА УКИНУВАЊЕ НА СОВЕТОТ ЗА КОМУНАЛНИ РАБОТИ И УРБАНИЗАМ НА СЕКРЕТАРИЈАТОТ НА СОЈУЗНИОТ ИЗВРШЕН СОВЕТ ЗА СОЦИЈАЛНА ПОЛИТИКА И КОМУНАЛНИ ПРАШАЊА

Член 1

Се укинува Советот за комунални работи и урбанизам на Сојузниот извршен совет, основан со

членот 38 од Законот за сојузните органи на управата, кој според членот 3 од Уредбата за Секретаријатот на Сојузниот извршен совет за социјална политика и комунални прашања („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 15/58) етана Совет за комунални работи и урбанизам на Секретаријатот за социјална политика и комунални прашања.

Член 2

Со влегувањето во сила на оваа уредба престанува да важи членот 3 од Уредбата за Секретаријатот на Сојузниот извршен совет за социјална политика и комунални прашања.

Член 3

Оваа уредба влегува во сила осмиот ден по објавувањето во „Службен лист на ФНРЈ“.

Сојузен извршен совет

Р. п. бр. 272
12 јули 1958 година
Белград

Претседател на Републиката,
Јосип Броз-Тито, с. р.

568.

Врз основа на членот 11 став 1 од Законот за буџетот на Федеративна Народна Република Југославија (Сојузниот буџет) за 1958 година („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 54/57), Сојузниот извршен совет донесува

О Д Л У К А

ЗА ДОПОЛНЕНИЕ НА ОДЛУКАТА ЗА ДАВАЊЕ НАДОМЕСТОК (РЕГРЕС) ПРИ ПРОДАЖБАТА НА УВЕЗЕНИОТ ПРИПЛОДЕН ДОБИТОК

1. Во Одлуката за давање надоместок (регрес) при продажбата на увезениот приплоден добиток („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 34/55 и 3/38) во точката I по цифрата „20%“ се става записка и се додаваат зборовите: „на бели приплодни свињи (прасици, назимчиња и нерасти) попуст од 30% и на приплодни овци (овци, овни и шилежиња) попуст од 50%“.

2. Оваа одлука влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен лист на ФНРЈ“, а ќе се применува од 1 јануари 1958 година.

Р. п. бр. 300
12 јули 1958 година
Белград

Сојузен извршен совет

Го заменува Секретарот, Потпретседател,
Мома Марковиќ, с. р. Едвард Кардељ, с. р.

569.

Врз основа на членот 19 од Уредбата за пропишувањето, печатењето и издавањето на обрасци („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 50/57) сојузниот Државен секретаријат за работите на финансиите издава

Н А Р Е Д Б А

ЗА КОРИСТЕЊЕТО НА ОБРАЗЕЦОТ — БРУТО БИЛАНС, ПЕЧАТЕН ПРЕД ДОНЕСУВАЊЕТО НА ПРАВИЛНИКОТ ЗА СОСТАВУВАЊЕТО НА ПЕРИОДИЧНИТЕ ПРЕСМЕТКИ И ЗА НАПЛАТА НА ПРИХОДИТЕ ЗА БУЏЕТИТЕ И ФОНДОВИТЕ ОД СТОПАНСКИТЕ ОРГАНИЗАЦИИ

1. Постојните запаси на образецот Бруто биланс што беше пропишан со точката 19 од Наредбата за составување на периодичните пресметки и за наплата на приходите на буџетите и фондовите од стопанските организации („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 27/57) можат да се користат и да се продаваат до 31 октомври 1958 година.

2. По влегувањето во сила на Правилникот за составувањето на периодичните пресметки и за наплатата на приходите за буџетите и фондовите од стопанските организации („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 27/58), можат да се печатат само обрасци од службено издание.

3. Оваа наредба влегува во сила осмиот ден по објавувањето во „Службен лист на ФНРЈ“.

Бр. 14—15353/1

14 јули 1958 година

Белград

Го заменува
Државниот секретар
за работите на финансиите
Државен потсекретар,
Зоран Полич, с. р.

570.

Врз основа на точката 1 став 4 од Одлуката за пресметување разликата во цените при увозот и извозот („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 54/55), во врска со членот 7 оддел I став А под а) точка 3 од Уредбата за пренесување работите во надлежност на сојузните и републичките органи на управата („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 18/58), со согласност од сојузниот Државен секретаријат за работите на финансиите и од сојузниот Државен секретаријат за работите на стоковниот промет, Комитетот за надворешна трговија издава

НАРЕДБА

ЗА ИЗМЕНИ И ДОПОЛНЕНИЈА НА НАРЕДБАТА ЗА КОЕФИЦИЕНТИТЕ ЗА ПРЕСМЕТУВАЊЕ НА РАЗЛИКАТА ВО ЦЕНИТЕ ПРИ ИЗВОЗОТ И УВОЗОТ НА ОПРЕДЕЛЕНИ ПРОИЗВОДИ И УСЛУГИ

I. Во Наредбата за коефициентите за пресметување на разликата во цените при извозот и увозот на определени производи и услуги („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 21/57) се вршат следните измени и дополненија:

1) во точката I оддел А во гранката 114 — Црна металургија, по текстот на редниот број 13 се додава текст под редниот број 14, кој гласи:

„14. Услуги — — — — — 1,50“;

2) во точката I оддел А во гранката 115 — Металургија на обоените метали, текстот на редниот број 22 се менува и гласи:

„22. Отпадоци и згури на обоени метали 0,60“;

3) во точката I оддел А во гранката 116 — Неметали, текстовите на редните броеви 5, 9 и 18 се менуваат и гласат:

„5. Бел (кварцен — огноотпорен) боксит:

а) суров — — — — — 0,60

б) пален — — — — — 1,00

9. Суров магнезит — — — — — 0,60

18. Рамно стакло — — — — — 1,80“;

4) Во точката I оддел А во гранката 117 — Металопреработувачка индустрија, текстовите на редните броеви 4 и 11 се менуваат и гласат:

„4. Синдири — — — — — 1,80

11. Ваги — — — — — 2,00“;

5) во точката I оддел А во гранката 120 — Хемиска индустрија, текстовите на редните броеви 6, 11, 15 и 34 се менуваат и гласат:

„6. Натриумови соли:

а) натриум карбонат (амонијачна сода), натриум силикат (водено стакло), натриум сулфат — безводен 2,00

б) тринатриум фосфат — — — — — 1,50

в) натриум перборат — — — — — 1,50

г) друго — — — — — 1,00

11. Оксиди:

а) оксиди на олово (миниум и др) — — — — — 1,30

б) живин оксид — — — — — 1,60

в) оксиди на железо — — — — — 2,00

г) цинков оксид — цинково белило 1,30
д) водород супероксид — — — — — 1,50
е) друго — — — — — 1,00

15. Синтетички пластични материи:

а) PVC — прав — — — — — 1,30

б) PVC — гранулат — — — — — 1,30

в) PVC — фолии, цевки, табли — — — — — 2,00

г) производи од поливинилхлорид за домашни потреби, лична потрошувачка, детски играчки — безбојни и обоени — — — — — 2,00

д) бакелитна маса — — — — — 2,00

е) друго — — — — — 1,00

34. Лекови, дроги, галенски препарати, средства за органотерапија — екстракти од животински органи; имунолошки препарати, серуми и вакцини, антибиотици, витамини:

а) хемикалии, дроги за фармацевтската индустрија — за хумана и ветеринарна цел, aqua redestilata, solutio natrii chloridi isotonica, сулфонамиди, холестерин, барбитурати, пептон бактериолошки, серуми и вакцини за хумана употреба, пеницилин дозиран како готов лек, витамини, атропин, беладона-препарати, папаверин хидрохлорид, дехидрохолна киселина, тироидеа, антиперницин 50 гама 50×1 см³, новалгетол, PAS, галипирин таблети, Телупан, дихидрострептомицин сулфат, фластери, забарски восок — — — — — 2,00

б) алкалоиди на опиум — — — — — 1,30

в) колоидно сребро — — — — — 1,60

г) пепсин, хлоромфеникол капсули — — — — — 1,30

д) питуитрин, јод пептон солуција, ергостерол — — — — — 1,10

е) опиум во прав — — — — — 1,10

е) друго — — — — — 1,00“;

6) во точката I оддел А во гранката 122 — Дрвна индустрија, текстовите на редните броеви 3 и 11 се менуваат и гласат:

„3. Режана граѓа од липа и јова — — — — — 0,60

11. Намештај — — — — — 1,80“;

7) во точката I оддел А во гранката 123 — Индустрија на дрвесина, целулоза и хартија, текстот на редниот број 3 се менува и гласи:

„3. Отпадоци од хартија — — — — — 0,60“;

8) во точката I оддел А во гранката 124 — Текстилна индустрија, текстовите на редните броеви 6, 7, 17, 19, 26, 28 и 38 се менуваат и гласат:

„6. Памучни отпадоци — — — — — 0,60

7. Овча волна:

а) домашна IV класа**) — — — — — 1,00

б) друга — — — — — 0,60

17. Волнени отпадоци — — — — — 0,60

19. Ленени отпадоци — — — — — 0,60

26. Кокони од свилени бубачки — — — — — 0,60

28. Отпадоци од природна свила — — — — — 0,60

38. Други неспоменати текстилни отпадоци — — — — — 0,60“;

9) во точката I оддел А во гранката 125 — Индустрија на кожа, текстовите на редните броеви 1, 3, 7 и 8 се менуваат и гласат:

„1. Сурова кожа:

а) крупна и свињска — — — — — 0,60

б) ситна — — — — — 0,70

в) каракул — — — — — 1,00

3. Отпадоци од сурова кожа — — — — — 0,60

7. Горна преработена кожа:

а) јунешки и говедски бокс — — — — — 0,60

б) телешки бокс, јунешки и говедски нубук и велур, масна кравина — — — — — 1,00

в) друга горна преработена крупна кожа — — — — — 1,20

г) горна преработена ситна кожа — — — — — 1,10

8. Постапна кожа:

а) телешка, јунешка и говедска постава	— — — — —	0,60
б) коњска, цепаник и постава од ситна кожа	— — — — —	1,00“;
10) во точката I оддел А во гранката 127 — Прехранбена индустрија, текстовите на редните броеви 10 и 29 се менуваат и гласат:		
„10. Рафиниран шпирит	— — — — —	1,50
29. Сало и пресна сланина	— — — — —	0,60“;
11) во точката I оддел А во гранката 211 — Поледелство, текстовите на редните броеви 3 и 6 се менуваат и гласат:		
„3. Коноп и лен стебленце	— — — — —	0,60
6. Семе од лен и тиквини семки	— — — — —	0,60“;
12) во точката I оддел А во гранката 214 — Сточарство, текстот на редниот број 5 се менува и гласи:		
„5. Овци, јагниња и кози	— — — — —	0,80“;
13) во точката I оддел А во гранката 313 — Експлоатација на шуми, текстовите на редните броеви 2, 9, 14, 16 и 17 се менуваат и гласат:		
„2. Огревно дрво од даб	— — — — —	0,60
9. Шумски сортименти од липа	— — — — —	0,60
14. Праќе	— — — — —	0,60
16. Жалфија	— — — — —	0,60
17. Вртипоп	— — — — —	0,60“;
14) во точката I оддел Б во гранката 114 — Грвна металургија, текстовите на редните броеви 6, 7, 8, 10, 11, 12, 15, 17, 19, 26 и 27 се менуваат и гласат:		
„6. Крански шини	— — — — —	1,20
7. Носачи*)	— — — — —	1,20
8. Ламели*)	— — — — —	1,20
10. Шипкест челик*)	— — — — —	1,20
11. Фазонски челик обичен*)	— — — — —	1,20
12. Топло валјани ленти*)	— — — — —	1,20
15. Лимови — освен бел лим*)	— — — — —	1,20
17. Ладно валјан лим и ленти*)	— — — — —	1,20
19. Легирани и специјални бесшевни цевки*)	— — — — —	1,20
26. Влечен челик*)	— — — — —	1,20
27. Тврди метали*)	— — — — —	1,20“;
Во истата гранка по текстот на редниот број 30 се додава текст под редниот број 31, кој гласи:		
„31. Услуги	— — — — —	2,00“;
15) во точката I оддел Б во гранката 116 — Неметали, текстовите на редните броеви 5, 14, 21, 22, 27 и 47 се менуваат и гласат:		
„5. Шамотни тули, малтер, блокови и формувани шамотни производи*)	— — — — —	1,50
14. Лискун:		
а) специјален*)	— — — — —	1,50
б) друг	— — — — —	2,50
21. Заштитно стакло:		
а) специјално*)	— — — — —	1,50
б) друго	— — — — —	2,00
22. Оптичко стакло:		
а) специјално*)	— — — — —	1,50
б) друго	— — — — —	2,00
27. Порцелански садови	— — — — —	2,00
47. Огноотпорни садови	— — — — —	2,00“;
16) во точката I оддел Б во гранката 117 — Металопереработувачка индустрија, текстовите на редните броеви 32 и 49 се менуваат и гласат:		
„32. Алат, прибор и справи***)	— — — — —	2,00
(дурпии, бургии, развртувачи, глодалки, нарежници за навои, ножици за		

*) Овие производи не можат да се пресметуваат според коефициентот 1,50 определен во редните броеви 23, 23 и 24;

метал, чекани, клешти, клучеви, секири, пили, рашпи, мистрии, висоци, кускии, крампови, казми, шила, пневматички алат, гарнитури за заварување, пиштоли за бојосување и др.)	— — — — —	2,50“;
49. Бижутерија метална		
Во истата гранка по текстот на редниот број 74 се додава текст под редниот број 73, кој гласи:		
73. Апарати за користење на бутан-пропан газ за домаќинство:		
а) шпорети	— — — — —	1,50
б) бојлери	— — — — —	1,80
в) друго	— — — — —	2,00“;
17) во точката I оддел Б во гранката 119 — Електроиндустрија, текстот на редниот број 22 под а) се менува и гласи:		
„22. Електрични апарати за домаќинство:**)		
а) фрижидери апсорпциони	— — — — —	2,08“;
18) во точката I оддел Б во гранката 120 — Хемиска индустрија, текстовите на редните броеви 6 под д) и 16 се менуваат и гласат:		
„6. Натриумови соли:		
д) натриум перборат	— — — — —	2,00
16. Синтетични пластични материји (полиетилен, галалит, уресполпаст, целулоза-ацетат, миполан, астралон, полистирол, випла, стиropop, остироп, ултрапас, полиестер, молтопрем и др.), безбојни и бојосани, освен материји од PVC:		
а) прав	— — — — —	1,30
б) гранулат	— — — — —	1,30
в) фолии, цевки, табли	— — — — —	1,70
г) производи за домашни потреби, лична потрошувачка, детски играчки	— — — — —	1,70
д) друго	— — — — —	1,70“;
Во истата гранка текстот на редниот број 25 се брише;		
19) во точката I оддел Б во гранката 123 — Индустрија на дрвесина, целулоза и хартија, текстот на редниот број 30 се менува и гласи:		
„30. Целофан*)	— — — — —	1,50“;
20) Во точката I оддел Б во гранката 124 — Текстилна индустрија, текстовите на редните броеви 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42 и 43 се менуваат и гласат:		
„36. Вештачки и синтетички влакна:		
а) вештачки влакна*)	— — — — —	1,00
б) синтетички влакна	— — — — —	1,00
37. Камцуг од вештачки и синтетички влакна:		
а) од вештачки влакна*)	— — — — —	1,00
б) од синтетички влакна	— — — — —	1,00
38. Предииво од вештачки и синтетички влакна:		
а) целулозно	— — — — —	2,00
б) рајон — вештачка свила*)	— — — — —	1,00
в) синтетично предииво	— — — — —	1,00
39. Конец од вештачки и синтетични влакна		
— — — — —	— — — — —	1,50
40. Автокорд од рајон*)	— — — — —	1,00
41. Тканини од вештачки и синтетични влакна:		
а) целтканини	— — — — —	1,50
б) тканини од други вештачки и синтетични влакна	— — — — —	1,40

*) Кон потврдата од Секретаријатот на Сојузниот извршен совет за индустрија дека не се произведува во земјата односно дека не се произведува во достаточни количини или во соодветен квалитет.

42. Трикотажа, чорапи и позамантерија од вештачки и синтетични влакна 1,70
 43. Конфекција од тканини од вештачки, синтетични и други влакна — — — 3,00"
 21) во точката I оддел B во гранката 127 — Прехрамбена индустрија, текстот на редниот број 28 се менува и гласи:

„28. Сол:

- а) морска — — — — — 2,00
 б) камена — — — — — 3,00“.

II. Оваа наредба влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен лист на ФНРЈ“, а ќе се применува на работите на извоз и увоз склучени од тој ден.

II. бр. 834
 16 јули 1958 година
 Белград

Претседател

на Комитетот за надворешна трговија,
 Љубо Бабиќ, с. р.

571.

Врз основа на членот 34 став 1 точка 1 од Уредбата за надворешнотрговското работење („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 25/55), во врска со членот 7 оддел I став А под а) точка 1 алинеја 3 од Уредбата за пренесување работите во надлежност на сојузните и републичките органи на управата („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 18/58), а со согласност од сојузниот Државен секретаријат за работите на стоковниот промет и од секретаријатите на Сојузниот извршен совет за индустрија и за сообраќај и врски, Комитетот за надворешна трговија издава

НАРЕДБА

ЗА ИЗМЕНА НА НАРЕДБАТА ЗА РЕГУЛИРАЊЕ НА УВОЗОТ НА ОПРЕДЕЛЕНИ ПРОИЗВОДИ

1. Во Наредбата за регулирање на увозот на определени производи („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 25/58) во точката 4 во ставот 1 наместо зборовите „вклучувајќи ги тука и патничките автомобили и моторциклите“ се ставаат зборовите „освен патничките автомобили“, во ставот 2 по зборовите „патните моторни возила од сите видови“ се додаваат зборовите „освен патничките автомобили“, а во ставот 4 се бришат зборовите „на патнички автомобили до 2.000 см³ волумен и“.

2. Точката 5 се брише.

3. За патничките автомобили за чиј увоз Секретаријатот на Сојузниот извршен совет за сообраќај и врски веќе дал посебно одобрение, а кои до денот на влегувањето во сила на оваа наредба за измена не се оцаринети, потребно е да се прибави посебна дозвола од Комитетот за надворешна трговија предвидена во точката 1 став 2 од Наредбата за начинот на увоз на патнички автомобили („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 52/57).

4. Оваа наредба влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен лист на ФНРЈ“.

II. бр. 832
 15 јули 1958 година
 Белград

Претседател

на Комитетот за надворешна трговија,
 Љубо Бабиќ, с. р.

572.

Врз основа на точката 1 од Одлуката за овластување на Секретаријатот на Сојузниот извршен совет за селско стопанство и шумарство да донесува прописи за забрана на колењето на телиња и јагниња („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 25/58), Секретаријатот на Сојузниот извршен совет за селско стопанство и шумарство издава

НАРЕДБА

ЗА ЗАБРАНА НА КОЛЕЊЕТО НА ТЕЛИЊА И ЈАГНИЊА

1. Со цел за зголемување на сточните производи, за заштита и зголемување на сточниот фонд, се забранува колењето на телиња и јагниња, и тоа:

1) на машки телиња до 3 месеци и на женски телиња до 6 месеци возраст;

2) на машки меринизирани јагниња до 3 месеци возраст, а на женски меринизирани јагниња воопшто.

2. Надзор во поглед на придржувањето за одредбите од претходната точка врши општинскиот орган на управата надлежен за работите на ветеринарната инспекција.

3. За повреди на одредбите од точката 1 на оваа наредба казнувањето ќе се врши според точката 2 од Одлуката за овластување на Секретаријатот на Сојузниот извршен совет за селско стопанство и шумарство да донесува прописи за забрана на колењето на телиња и јагниња.

4. Републичките органи на управата надлежни за работите на селското стопанство можат да донесат поблиски прописи за ограничување на колењето на јагниња.

5. Оваа наредба влегува во сила осмиот ден по објавувањето во „Службен лист на ФНРЈ“.

Бр. 482

9 јули 1958 година
 Белград

Секретар

за селско стопанство и шумарство,
 Славко Комар, с. р.

573.

Врз основа на точката 7 од Наредбата за регулирање на увозот на определени производи („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 25/58), Секретаријатот на Сојузниот извршен совет за сообраќај и врски во спогодба со Секретаријатот на Сојузниот извршен совет за индустрија, а со согласност од Комитетот за надворешна трговија, донесува

УПАТСТВО

ЗА НАЧИНОТ И ПОСТАПКАТА ЗА ИЗДАВАЊЕ ОДОБРЕНИЈА ЗА УВОЗ НА ПАТНИ МОТОРНИ ВОЗИЛА

1. Увозниците и другите стопански организации, државните органи, установите и други организации како и граѓаните кога купуваат моторни возила во странство (во натамошниот текст: организациите) се должни пред увозот благовремено да му поднесат барање на Секретаријатот на Сојузниот извршен совет за сообраќај и врски — Сојузна управа за патишта — за добивање одобрение за увоз на патни моторни возила (мопеди, скутери, моторцикли, трицикли, патнички автомобили, автобуси, тролејбуси, трамваи, товарни автомобили, трактори освен селскостопанските, сите видови специјални моторни возила, како и сите видови приколички и полупри-

колички) предвидено во точката 4 ст. 2 и 3 од Наредбата за регулирање на увозот на определени производи („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 25/58).

За увоз на патничките автомобили до 2.000 см³ волумен и на моториците што ќе ги добијат граѓани од странство како подарок или ќе ги набават во странство од своите заштеди на странски средства за плаќање наведени во членот 3 став 1 од Уредбата за увозот и прометот на патнички автомобили и моторици („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 13/57 и 51/57), не е потребно одобрение.

За увоз на патничките автомобили над 2.000 см³ работен волумен на моторот, што ќе ги добијат граѓани од странство како подарок или ќе ги набават во странство од своите заштеди на странски средства за плаќање, дозволата ја издава Комитетот за надворешна трговија, а за потребите на репрезентацијата на сојузните и републичките претставнички органи и на претставничките органи на автономните единици одобрението го издава Секретаријатот на Сојузниот извршен совет за сообраќај и врски во смисла на членот 5 став 2 од Уредбата за увозот и прометот на патнички автомобили и моторици („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 13/57 и 51/57).

2. Барањето за добивање одобрение треба да ги содржи следните податоци:

а) назив на увозникот и на корисникот на моторното возило;

б) од која земја се увезува;

в) марка, тип, модел, година на производството;

г) работен волумен на моторот и другите технички и експлоатациони карактеристики на моторното возило;

д) услови за одржување на возилото (снабденост во резервни делови, сервис за соодветните марки, гарантни услови итн.);

е) целта на употребата и образложение на употребата.

Кон барањето треба да се приложат податоци за набавната цена и за обезбедувањето на потребни странски и динарски средства за плаќање.

3. Одобрението за увоз на патни моторни возила треба да содржи:

а) кому се издава дозволата (увозник и корисник);

б) назив на странскиот испорачач;

в) податоци за возилото (фабричка марка, тип, модел, година на производството, работен волумен на моторот итн.) и спецификација на припадниот алат, прибор и резервни делови;

г) податоци за условите на испораката (цена, срок, место на испораката, начин на плаќање);

д) срок на важноста на дозволата;

е) клаузула дека одобрението за увоз на моторното возило не е основ за обезбедување на странски средства за плаќање.

4. Поднесените барања за увоз на патни моторни возила од точката 1 став 1 ќе ги разгледува стручна комисија на Секретаријатот на Сојузниот извршен совет за сообраќај и врски при прибавена потврда — односно мислење од Секретаријатот на Сојузниот извршен совет за индустрија во смисла на Наредбата за коефициентите за пресметување на разликата во цените при извозот и увозот на определени производи и услуги („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 21/57 и 6/58).

5. Одобрението за увоз на патни моторни возила го издава Секретаријатот на Сојузниот извршен совет за сообраќај и врски на предлог од стручната комисија од претходната точка.

6. Ова упатство влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен лист на ФНРЈ“, а ќе се применува од денот на влегувањето во сила на Наредбата за регулирање на увозот на определени производи и услуги, т. е. од 25 јуни 1958 година.

Бр. 1128

16 јули 1958 година

Белград

Секретар
за сообраќај и врски,
Пеко Дапчевски, с. р.

СОДРЖИНА:

Страна

560. Одлука за измени и дополненија на Правилникот за работа на Сојузната народна скупштина — — — — —	781
561. Одлука за измени и дополненија на Правилникот за работа на Сојузниот собор на Сојузната народна скупштина — —	783
562. Одлука за измени и дополненија на Правилникот за работа на Соборот на производителите на Сојузната народна скупштина — — — — —	789
563. Уредба за измени и дополненија на Уредбата за употреба на средствата за инвестиции во 1958 година — — — —	794
564. Уредба за измени и дополненија на Уредбата за регулирање на односите во врска со располагањето со чистиот приход и со средствата на стопанските организации — — — — —	793
565. Уредба за дополненија на Уредбата за прометот на жито и на преработки од жито на големо — — — — —	793
566. Уредба за измени и дополненија на Тарифата за данокот на промет — — —	793
567. Уредба за укинување на Советот за комунални работи и урбанизам на Секретаријатот на Сојузниот извршен совет за социјална политика и комунални прашања — — — — —	798
568. Одлука за дополнение на Одлуката за давање надоместок (регрес) при продажбата на увезениот приплоден добиток — —	798
569. Наредба за користењето на образецот — Вруто биланс, печатен пред донесувањето на Правилникот за составувањето на периодичните пресметки и за наплата на приходите за буџетите и фондовите од стопанските организации — —	798
570. Наредба за измени и дополненија на Наредбата за коефициентите за пресметување на разликата во цените при извозот и увозот на определени производи и услуги — — — — —	797
571. Наредба за измена на Наредбата за регулирање на увозот на определени производи — — — — —	799
572. Наредба за забрана на колењето на телина и јагниња — — — — —	799
573. Упатство за начинот и постапката за издавање одобренија за увоз на патни моторни возила — — — — —	799

Издава Новичка установа „Службен лист на ФНРЈ“, Белград, Улица Краљевиќа Марка бр. 9.
Директор и одговорен уредник Слободан М. Нешовиќ, Улица Краљевиќа Марка бр. 9. Печат на
Белградскиот графички завод, Белград